



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.	Петок, 21 август 1998 Скопје	Аконтацијата за 1998 година изнесува 7.200 денари. Овој број чини 100 денари. Жиро сметка 40100-603-12498
Рок за рекламации 15 дена.	Број 42	Год. LIV

1152.

Врз основа на член 34 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“ број 4/96) и член 46 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр.38/90 и „Службен весник на РМ“ бр.63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 17.08.1998 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИ ЗА ГРАДБА НА ОБЈЕКТОТ „СЕПАРАЦИЈА СО ДРУГИ ПРИДРУЖНИ ОБЈЕКТИ (МОНТАЖНИ АВТО-ПРИКОЛКИ И ПОЛСКО ВИЌ)“, ШТО КЕ СЛУЖАТ ЗА ПОВРШИНСКА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА-ВАРОВНИК ОД ЛЕЖИШТЕТО „ДОБАРСКИ ЖЕДЕН“, ШТО ТРЕБА ДА СЕ ГРАДИ НА КП БР.1, КОЈ Е ОБАРЦЕ“, ВО М.В. „ЖЕДЕН“, НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ЖЕЛИНО

1. Со оваа одлука се определуваат услови за градба на објектот „Сепарација со придружни објекти (монтажни авто-приколки и ВИЌ)“, што ќе служат за површинска експлоатација на минерална суровина-варовник од лежиштето „Добарски Жеден“ што треба да се гради на КП бр. 1, КО „Добарце“, во м.в. „Жеден“, на подрачјето на општината Желино, а инвеститор е Македонија - Ц.О. Претпријатие за пројекти, инженеринг и трговија од Тетово, и се определува земјиштето кое му припаѓа на објектот за неговата редовна употреба.

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот прилог – ситуација во М 1:2500, кој не се објавува, а се наоѓа во Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина.

3. Со донесувањето на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за определување на услови за градба на објектот – Сепарација со придружни објекти кои ќе служат за површинска експлоатација на минерална суровина – варовник од лежиштето „Добарски Жеден“ што треба да се гради на К.П. број 79 б, К.О. „Желино“, м.в. „Мулеза“, на подрачјето на општина „Желино“, донесена од Владата на Република Македонија под број 23-243/1 од 02.03.1998 година.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.23-2163/1
17 август 1998 година
Скопје

Претседател на Владата на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1153.

Врз основа на член 80-ж став 1 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96 и 35/97), министерот за образование и физичка култура, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ ЗА АНГЛИСКИ ЈАЗИК „OPEN DOORS“ ЗА V ОДДЕЛЕНИЕ

1. Се одобрува употреба на учебникот за англиски јазик „Open Doors“ од Norman Whitney издание на Oh-

ford University Press за V одделение во основно училиште.

2. Решението да се достави до основните училишта и до Педагошкиот завод на Македонија.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“

Бр. 10-2540/1
6 август 1998 година
Скопје

Министер,
д-р Софија Годорова, с.р.

1154.

Врз основа на член 80-г став 2 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96 и 35/97), министерот за образование и физичка култура, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИЦИ
ЗА III ОДДЕЛЕНИЕ**

1. Се одобрува употреба на следните учебници за III одделение во основните училишта:

– Читанка за III одделение – автор: Томе Богдановски; издавач: ИП „Просветно дело“ Скопје

– Работни листови-изразување и творење за III одделение – автор: Томе Богдановски; издавач: ИП „Просветно дело“ Скопје

– Работна тетратка за граматички вежби за III одделение – автор: Томе Богдановски; издавач: ИП „Просветно дело“ Скопје

– Природа и општество за III одделение – автор: Даринка Јанушева; издавач: ИП „Просветно дело“ Скопје

– Работни листови по природа и општество за III одделение – автор: Даринка Јанушева; издавач: ИП „Просветно дело“ Скопје

– Македонски јазик за паралелките со настава на албански и турски јазик – автори: Бојко Киранциски и Рајко Јовчевски; издавач: ИП „Просветно дело“ Скопје.

– Работна тетратка - учиме да пишуваме македонски за III одделение – автор: Бојко Киранциски; издавач: ИП „Просветно дело“ Скопје

– Македонски јазик за III одделение за паралелките со настава на српски јазик – автори: Војо Велјановски и Атанас Кузевски; издавач: ИП „Просветно дело“ Скопје

– Работна тетратка – учиме да пишуваме македонски за III одделение автори: Војо Велјановски и Атанас Кузевски; издавач: ИП „Просветно дело“ Скопје

– Читанка за III одделение на албански јазик – автори: Ави Мустафа и Фериз Мијаку; издавач: ИП „Просветно дело“ Скопје

– Работни листови-изразување и творење за III одделение – автори: Беџет Асани и Војо Велјановски; издавач: ИП „Просветно дело“ Скопје

– Работна тетратка за граматички вежби за III одделение за албански јазик – автор: Магбале Пољоска; издавач: ИП „Просветно дело“ Скопје

– Читанка за III одделение на српски јазик – автори: Милица Милошевиќ, Миодраг Друговац и Јованка Друговац; издавач: ИП „Просветно дело“ Скопје

– Природа и општество за III одделение – автори: д-р Снежана Адамческа и Илија Лешковски; издавач: ИП „Табернакул“ Скопје

– Работни листови по природа и општество за III одделение – автори: д-р Снежана Адамческа и Илија Лешковски; издавач: ИП „Табернакул“ Скопје

– Математика за III одделение – автори: Јово Стефановски, Аниџа Алексовска и Гоце Шопкоски; издавач: ИП „Алби“ Скопје и

– Работни листови и тематски тестови за III одделение – автори: Јово Стефановски, Аниџа Алексовска и Гоце Шопкоски; издавач: ИП „Алби“ Скопје.

2. Решението да се достави до основните училишта и до Педагошкиот завод на Македонија.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-2455/1
21 јули 1998 година
Скопје

Министер,
д-р Софија Тодорова, с.р.

1155.

Врз основа на точка 3 алинеја 2 од Одлуката за прибирање, користење и управување на средствата од Програмата Phare на Европската Унија во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 12/94 и 31/95), Комисијата на Компензациониот фонд Phare на седницата одржана на 17.07.1998 година, донесе

О Д Л У К А ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ НА ДЕЛ ОД КАМАТАТА ПО КОРИСТЕНИ КРЕДИТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА И МОДЕРНИЗАЦИЈА ИЛИ ЗА НОВИ ПРОИЗВОДНИ КАПАЦИТЕТИ

Член 1

За регресирање на дел од каматата по користени кредити за реконструкција и модернизација на постојните производни капацитети или за нови производни капацитети во областа на индустријата, производното занаетчиство и земјоделство, ќе се насочат 10 милиони денари (200.000 ЕКИ) од средствата на Компензациониот Фонд Phare, во согласност со Индикативниот план за ангажирање на средствата во 1996 година.

Член 2

Право на регрес на дел од каматата по користени кредити имаат мали и средни претпријатија од приватниот сектор (во натамошниот текст: корисници на кредити), на кои во текот на 1996 и 1997 година се одобрени кредити од банките од земјата или странство за реализација на проекти за реконструкција и модернизација на постојните производни капацитети, или за изградба на нови производни капацитети во индустријата, производното занаетчиство и земјоделството. (во натамошниот текст: користени кредити).

Член 3

Регресирање на дел од каматата по користени кредити ќе се врши за проекти со кои се обезбедува:

– поголемо производство со користење на домашни ресурси

– ново вработување

– зголемување на извозот

Регресирањето на дел од каматата ќе се врши за користени кредити со каматна стапка над есконтната стапка на Народна банка на Република Македонија, до висина на кредитот од најмногу 50% од пресметковната вредност на проектот, која е пријавена во банката со поднесување на барањето за одобрување на кредитот.

Член 4

Регресирањето на дел од каматата по користени кредити ќе се врши во висина од:

– 20% од каматната стапка за користени кредити со кои се врши реконструкција и модернизација на постојната опрема во индустријата, производното занаетчиство и земјоделство.

– 30% од каматната стапка за користени кредити за набавка на опрема и градежни работи, за нови производни капацитети во индустријата, производното занаетчиство и земјоделство.

Член 5

Правото на регрес на дел од каматата почнува да се користи од денот на доставување на обврските по основа на камата (редовна и интересна), сметано од денот на влегување во сила на оваа одлука.

Правото на регрес на дел од каматата не се однесува на обврските по основа на затезна и казнена камата.

Член 6

Плаќањето на регресот на дел од каматата се врши врз основа на каматна листа на банката, за доспеана обврска по користениот кредит.

Плаќањето на регресот на дел од каматата на користени кредити се врши кај банка кај која е одобрен кредитот.

По исклучок од став 2 на овој член, плаќањето на регресот на дел од каматата за користени странски кредити, кои не се извршуваат преку домашна банка, се врши директно кај корисникот на кредитот во денарска противвредност, по средниот курс на Народна банка на Република Македонија на денот на доспевање на обврската.

Член 7

Правото на регрес на дел од каматата на користени кредити се остварува врз основа на поднесено барање до Министерството за развој.

Барањето се поднесува на образец Рег К-1, кој е составен дел на оваа одлука.

Кон барањето се приложува: Резиме на инвестиционата програма и Договор за користење на кредит.

За остварување на правото на користење на одобрен регрес на дел од каматата, корисникот на кредитот треба во рок од три дена од денот на добивањето на известувањето дека му е одобрен регрес на дел од каматата, да достави каматна листа на користениот кредит издадена од страната на банката – кредитор и доказ за пренесување на средствата на корисникот.

Член 8

За одобрување на регресот на дел од каматата за користени кредити одлучува министерот за развој.

За одлуката по поднесеното барање, корисникот на кредитот ќе биде известен во рок од 15 дена, од денот на поднесувањето на комплетната документација.

Член 9

Правото на регрес на дел од каматата на користени кредити може да се остварува до рамките на расположивите средства, утврдени со член 1 на оваа одлука.

Член 10

Со донесувањето на оваа одлука престанува да важи Одлуката за регресирање на дел од каматата по користени кредити за реализација на инвестициони кредити за реконструкција и модернизација или за нови производни капацитети („Сл. весник на Република Македонија“ бр. 60/96), а средствата во износ од 49.000.000 денари кои согласно Индикативниот план за ангажирање на средствата од Компензациониот фонд Phare

БАРАЊЕ
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГРЕС НА ДЕЛ ОД КАМАТАТА ПО КОРИСТЕНИ КРЕДИТИ
(да се пополни со машина за пишување)

1. ПОДНОСИТЕЛ НА БАРАЊЕТО

Назив и седиште на претпријатието

Шифра на дејност

2. ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА ИНВЕСТИЦИОНИОТ ПРОЕКТ

Вид на инвестициониот проект (реконструкција, модернизација или ново производство) кус опис

Област на вложување (индустрија, производно занаетчиство, земјоделство)

Вкупна пресметковна вредност

Извори на финансирање

Рок на реализација

Ефекти од проектот

3. КРЕДИТОР

Банка - назив, седиште

Износ на кредитот

Датум на одобрување на кредитот

Услови на отплата на кредитот (каматна стапка, период на отплата и др.).

Потпис на овластено лице

прибрани во 1995 година требаа да се користат за регресирање на камати, се пренасочуваат за покривање на недостигот на средства за премии за одделни основни земјоделски производи.

Член 11

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 15-1403/3

17 август 1998 година
Скопје

Претседател на Комисијата
на Компензациониот фонд Phage,
Абдимаџиф Незири, с.р.

1156.

По извршеното срамнување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Одлуката за определување на услови за градба на објектот Рудник за мермер „Бела Пола“ со придружни објекти, што треба да се гради на подрачјето на Општината Долнени, објавена во „Службен весник на РМ“ бр. 40/98, направена е техничка грешка, поради што се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИ ЗА ГРАДБА НА ОБЈЕКТОТ РУДНИК ЗА МЕРМЕР „БЕЛА ПОЛА“ СО ПРИДРУЖНИ ОБЈЕКТИ, ШТО ТРЕБА ДА СЕ ГРАДИ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ДОЛНЕНИ

Во точка 1, во редовите 5 и 6 наместо „со вкупна површина од 369.000 м² – земјиште сопственост на Република Македонија“ треба да стои „со вкупна површина од 42.720 м², од кој простор за изградба на објекти е 6.830 м², земјиште сопственост на Република Македонија“.

Бр. 23-2069/1

17 август 1998 година
Скопје

Од Владата на Република
Македонија

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО

Пред Основниот суд во Куманово во тек е постапка за раскинување на договор за поклон по тужбата на тужителката Величковска Трајанка од с. Лопате против тужениот Величковски Чедо Слаѓан од с. Лопате, а сега на привремена работа во Австрија со непозната адреса.

На тужениот му се поставува привремен застапник Јадранка Јовановска, стручен соработник во Основниот суд во Куманово за да го застапува во правна работа се додека тужениот или неговиот полномошник не се појават пред судот односно додека орган за стара-телство не го извести судот дека поставил старател.

Од Основниот суд во Куманово, Ш П.бр.09-1853/97.

ОСНОВЕН СУД ВО ШТИП

Пред Основниот суд во Штип заведен е спор за надомест на штета по тужба на тужителот Санде Џамбазов од Скопје, против тужениот Борис Николов од Кочани, а сега со непозната адреса во Р. Украина.

Се повикува тужениот во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот, да се јави пред Основниот суд во Штип и да достави точна адреса на престоју-

валиштето или да определи свој застапник или полномошник. Во спротивно, по службена должност од страна на судот ќе му биде поставен привремен застапник кој ќе ги застапува неговите интереси до завршување на спорот или до јавувањето на тужениот.

Од Основниот суд во Штип, П.бр.1207/97. (13809)

Пред Основниот суд во Штип заведен е спор за долг, по тужба на тужителот Ангел Арсов од Штип, против тужениот Симо Трпковски од Штип, а сега со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужениот во рок од 30 дена, од денот на објавувањето на огласот, да се јави пред Основниот суд во Штип и да достави точна адреса на престојува-лиштето или да определи свој застапник, или полномошник. Во спротивно, по службена должност ќе му биде поставен привремен застапник кој ќе ги застапува неговите интереси до завршување на спорот или јавувањето на тужениот.

Од Основниот суд во Штип, П.бр.1244/96. (13810)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 1245/98, на регистарска влошка бр. 1-586, ја запиша во судскиот регистар промената на овластено лице на Центарот за социјална работа Демир Хисар со ц.о.

Му престанува овластувањето за застапување на центарот на лицето Стојковски Стојче – в.д. директор и се брише од судскиот регистар. Лице овластено за застапување е Димче Митревски – директор.

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 1245/98.

(12724)

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 1252/98, на регистарска влошка бр. 1-16399, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за трговија на големо и мало, услуги и угостителство „УНО-ФОРТЕ“ експорт-импорт д.о.о. Битола п.о.

Дејности со кои се проширува претпријатието: 22.21, 22.22, 22.23, 22.24 и 22.25.

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 1252/98.

(12725)

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 1200/98, на регистарска влошка бр. 1-9884, ја запиша во судскиот регистар промената на основач и лице овластено за застапување на Приватно претпријатие за трговија на големо и мало, увоз-извоз и услуги „ЛИОН ПРОМ“ со п.о. Ресен нас. Пролет ул. „10“ бр. 23.

Од претпријатието истапува лицето Ибраимовски Уриеи и престануваат овластувањата за застапување на претпријатието и во надворешно трговскиот промет, како и се брише од судскиот регистар.

Во претпријатието пристапува лицето Ибраим Садија како лице овластено за застапување на претпријатието и во надворешно трговскиот промет-директор.

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 1200/98.

(12726)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2390/98, на регистарска влошка бр. 1-22403-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач на Трговското претпријатие „ЦАКО – КОМЕРЦ“ ц.о. експорт-импорт с. Брвеница – Тетово.

На ден 10.06.1998 год. пристапил Славчо Момировски, а на истиот ден истапил Душан Момировски.

Се брише Душан Момировски, директор, а се запишува Славчо Момировски – директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2390/98.

(12578)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 437/98, на регистарска влошка бр. 001364, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на трговецот поединец за преработка на дрво Матеска Војне Воскресија „ДАБОЈ“ с. Долно Лакочереј Охрид.

Дејности: 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51.

Трговецот поединец во прометот со трети лица настапува во свое име и за своја сметка – полни овластувања.

Трговецот поединец во прометот со трети лица одговара лично со целиот свој имот полна одговорност.

Лице овластено за застапување на трговецот поединец овластен потписник – Матеска Воскресија.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 437/98.

(10991)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 397/98, на регистарска влошка бр. 001324, го запиша во трговскиот регистар претворањето на ПП во ДООЕЛ – усогласување со ЗТД на Друштвото за производство, промет и услуги Живко Цветкоски ЛИХТ увоз-извоз, ДООЕЛ ул. „Сотка Горѓиоски“ бр. 15, Прилеп.

Претворање на Претпријатието во приватна сопственост за трговија на големо и мало, увоз-извоз „ЛИХТ“ п.о. во Друштво со ограничена одговорност основано од едно лице – ДООЕЛ со фирма: Друштво за производство, промет и услуги Живко Цветкоски ЛИХТ увоз-извоз, ДООЕЛ, Прилеп.

Седиште на друштвото е во Прилеп на ул. „Сотка Горѓиоски“ бр. 15.

Основач на Друштвото – единствен содружник е лицето Живко Цветкоски од Прилеп на ул. „Кузман Јосифоски“ бр. 229.

Друштвото ги врши следните дејности: 030003, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, туристички агенции, менувачници, 090122, 090131, 090132, 090133, 090139, 070310, 070320, застапување и посредување во прометот на стоки и услуги и продажба на странски стоки од консигнациони складови.

Друштвото има полни овластувања и полна одговорност.

Лице овластено за застапување и во надворешно-трговскиот промет: Цветкоски Живко – управител без ограничување во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 397/98.

(10588)

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 376/98, на регистарска влошка бр. 1-15464, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето за застапување на Приватното претпријатие за производство, трговија на големо и мало „Оли Голд Комерц“ п.о. експорт-импорт, ул. „Борка Талески“ бр. 196-а, Прилеп.

Му престанува овластувањето за застапување на лицето Трајкоска Верица од Прилеп и во надворешно-трговскиот промет и се брише од судскиот регистар како директор.

Лице овластено за застапување е Талеска Анита од Прилеп, директор.

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 376/98.

(10589)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 373/98, на регистарска влошка бр. 001300, го запиша

во трговскиот регистар претворањето на ПП во ДООЕЛ усогласување според законот за ТД на Трговското друштво за производство, занаетчиство и трговија на големо и мало Славчо Јанчески КОРВИН – СТОУН ТРЕЈД увоз-извоз, ДООЕЛ, ул. „Борка Спирокоски“ бр. 46, Прилеп.

Дејности: 011231, 011232, 011299, 011312, 011412, 011941, 011949, 012001, 012310, 012421, 012621, 012622, 012623, 012624, 012703, 012810, 012820, 012830, 013400, 013500, 013903, 050100, 050201, 050209, 050301, 050302, 060301, 060302, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080112, 080119, 080121, 080122, 080129, 080190, 080201, 080202, 080110, 090121, 090131, 090132, 090201, 110303, 110309, 110402, 110403, 110404, 110905, 110909, 070310, 070320.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка – полни овластувања.

Друштвото во правниот промет со трети лица за преземените обврски одговара со сите свои средства со кои располага – полни овластувања.

Управител на друштвото е Славчо Јанчески.

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 373/98.

(10590)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 313/98, на регистарска влошка бр. 001240, го запиша во трговскиот регистар претворањето на ПП во ДООЕЛ усогласување според Законот за ТД на Трговското друштво за производство, промет и услуги Лазе Дунимагоски ЦИКЛУС КОМЕРЦ увоз-извоз, ДООЕЛ, ул. „Горѓи Димитров“ бр. 85, Прилеп.

Дејност: 012201, 012310, 012321, 012322, 030003, 050301, 050302, 060501, 060502, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070131, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 070320, 080190, 090121, 090209, 110303, 110905, 110903.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка – полни овластувања.

Друштвото во правниот промет со трети лица за преземените обврски одговара со сите свои средства со кои располага – полни одговорности.

Управител на друштвото со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности е Бошковски Горанчо.

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 313/98.

(10591)

Основниот суд во Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1546/97, на регистарска влошка бр. 02002305-8-0-1-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговско друштво за промет и услуги Стаменковски „ДИАМАК АГРИ“ д.о.о.е.л., ул. „Даме Груев“ бр. 1/7-7, Скопје.

Трговското друштво е основано со изјава за основање на д.о.о.е.л. од 23.07.1997 година од основачот Стаменковски Видоје од Скопје.

Дејности: 070111, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080201, 080202, 090121, 011521, 011522, 011523, 011524, 011525, 011526, 011527, 110301, 110302, 110303, 110309, 110909, 070310, 070320, меѓународна шпедиција, заста-

пување на странски фирми, реекспорт, посредување, консигнација и комисионо работење, комерцијални работи на остварување на функцијата на стоки и услуги, меѓународен транспорт на стоки, меѓународно сообраќајно агенциски работи, вршење на туристички работи во странство, снабдување на превозните средства, услуги на складирање на стоки, вршење на сервисни услуги за одржување на увозна опрема и трајни блага за лична потрошувачка, меѓуграничен промет со Албанија, Грција, СР Југославија и Бугарија.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целиот свој имот и средства.

Управител на друштвото е Драган Анегеловски од Скопје со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1546/98. (10664)

Основниот суд во Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1119/98, на регистарска влошка бр. 02002457-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговско друштво за проектирање, изведба и инженеринг „ФИМ-ГРАДБА“ Горан и Тони д.о.о., Бул. „Страшо Пинџур“ бр. 11/16, Скопје.

Дејности: 050100, 050201, 050202, 050203, 050209, 050301, 050302, 060602, 060603, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070140, 070150, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 100101, 110301, 10302, 110303, 110309, 110401, 110402, 110403, 110404, 110620, 110909, 070320, застапување на правни и физички странски лица, застапување во надворешно трговскиот промет, реекспорт, консигнациона продажба, малограничен промет со Грција, Бугарија, СР Југославија и Албанија.

Во правниот промет со трети лица трговското друштво настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со ситот свој имот.

Лице овластено за застапување на друштвото во внатрешниот и надворешниот промет е Талески Горан – управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1119/98. (10665)

Основниот суд во Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1256/98, на регистарска влошка бр. 02002531-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Производно трговско друштво „МЕКСИМ“ Иван и др. д.о.о., увоз-извоз, ул. „Бигла“ бр. 2, Скопје.

Друштвото е основано од основачите Иван Кувенџиски и Мирјана Кувенџиска, двајцата од Скопје, со Договор за основање на друштво со ограничена одговорност бр. 01/98 од 11.05.1998 година.

Дејности: 15.11, 15.12, 15.32, 15.51, 15.61, 15.81/1, 15.82, 15.84, 15.85, 15.93, 15.96, 15.98, 17.40/1, 17.40/2, 17.54/4, 17.54/2, 18.10, 18.21, 18.23, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 15.11, 25.12, 25.22, 25.23, 25.24, 26.40, 28.11, 28.12, 29.14, 31.30, 31.40, 31.50, 31.61, 34.10, 34.30, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.51, 47.51, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 53.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.31, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22,

60.23, 60.24, 63.12, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 71.10, 74.13, 74.14, 74.20/3, 74.84, 63.30, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, комисиони работи, консигнациони складови, меѓународна шпедиција, меѓународен превоз на стоки и патници во друмскиот сообраќај, изведување инвестициони работи во странство, туристички работи со странство, малограничен промет со соседните држави, реекспорт, посредување и застапување.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целиот свој имот.

Во внатрешниот и надворешно трговски промет друштвото ќе го застапува лицето Иван Кувенџиски како – управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1256/98. (10666)

Основниот суд во Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1324/98, на регистарска влошка бр. 02002489-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговецот поединец т.п. „МИДАС“ такси превоз Даме Трпе Манески ул. „Козле – 14“ бр. 17, Скопје.

Дејност: 60.21, 60.22, 60.23, 60.24.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара лично со целиот свој имот.

Управител е Манески Даме – без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1324/98. (10668)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 401/98, на регистарска влошка бр. 001328, го запиша во трговскиот регистар Јавното трговско друштво за трговија, угостителство и услуги Страшо Милошески и др. МС, увоз-извоз, с. Враништа, Струга.

Основачи се: Страшо Милошески од с. Враништа, Струга и Снежана Милошеска од с. Враништа, Струга.

Дејности: 013050, 060502, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070125, 070127, 070128, 070140, 070221, 070222, 070230, 070250, 080121, 080190, 080201, 080202, 090209, 070320, 012621, 012622.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за своите обврски одговара со целиот свој имот.

Овластен потписник со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности е Страшо Милошески од с. Враништа, Струга.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 401/98.

(11003)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 423/98, на регистарска влошка бр. 001350, го запиша во трговскиот регистар Јавното трговско друштво за трговија, и услуги Даути Мартанеш и др. Фламуртари увоз-извоз, с. Радолишта, Струга.

Дејности: 060501, 060502, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070211, 070212, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 080190, 080202, 090121, 090209, 110309, 070310, 070320.

Овластени потписници: Даути Мартанеш, Даути Фламура.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 423/98.

(11004)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 443/98, на регистарска влошка бр. 001370, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговското

друштво за производство, трговија и услуги Колоски Гуро – ТИНКИ – Струга д.о.о.е.л., ул. „Едвард Кардел“ бр. 485, Струга.

Содружник: Колоски Гуро, со изјава од 20.05.1998 год.

Дејности: 013010, 013021, 013022, 013111, 013112, 013121, 011941, 011949, 012421, 013071, 013072, 020140, 020121, 020110, 060501, 060502, 060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, откуп на земјоделски и сточарски производи, шумски плодови и лековити билки, 070310, 070320, 080114, реекспорт, посредување и застапување во промет со стоки и услуги, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и услуги, угостителски и туристички услуги, 080119, 080121, 080122, 080129, 080190, 080201, 080202, 090171, 090179, 090172, 090189, 090140, 090209, 090201, 110309, 110903, 110909, менувачници, видео игри, забавни игри и автомати флипери.

Трговското друштво во прометот со трети лица настапува во свое име и за своја сметка – Полни овластувања.

Трговското друштво во прометот со трети лица одговара со целиот свој имот – Полна одговорност.

Лице овластено за застапување на друштвото – управител – Колоски Гуро.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 443/98. (11005)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 497/98, на регистарска влошка бр. 001424, го запиша во трговскиот регистар Трговецот поединец за такси превоз – Мирчески Климе Најденко – ИНА – с. Сламино, Велчишта.

Содружник: Мирчески Најденко со Изјава од 28.05.1998 год.

Дејност: 60.22.

Трговецот поединец во прометот со трети лица настапува во свое име и за своја сметка – Полни овластувања.

Трговецот поединец во прометот со трети лица одговара лично со целиот свој имот – Полна одговорност.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 497/98. (11008)

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 380/98, на регистарска влошка бр. 1-13650-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејност на Производно услужно трговско претпријатие на големо и мало „ИМПЕРИЈАЛ“ увоз-извоз п.о. ул. „Васил Догаџински“ бр.26 Штип.

Дејност: 120190.

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 380/98. (10860)

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 371/98, на регистарска влошка бр. 1-7573-0, го запиша во судскиот регистар пристапувањето на основач и проширување на дејност на Производно трговско претпријатие на големо и мало, увоз-извоз „ЛАЈОР“ п.о. ул. „Солидарност“ бр.48 Штип.

Кон производното Трговско претпријатие на големо и мало, увоз-извоз „ЛАЈОР“ од Штип, п.о. покрај постојаниот основач како основач пристапува Тана Костова од Штип ул. „Широк дол“ бр.17/12 Штип.

Дејност: 93.02, 93.05.

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 371/98. (10861)

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 370/98, на регистарска влошка бр. 1-1507-0, го запиша во судскиот регистар Претпријатието за производство, трговија и шпедиција „МАВИС“ со п.о. ул. „Железничка“ бб Штип.

Лице овластено за застапување Дончевска Софче со неограничени овластувања, се брише Ефремов Јордан.

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 370/98. (10862)

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 232/98, на регистарска влошка 1-5336-0, ја запиша во судскиот регистар промената на адреса и промена на овластено лице на Претпријатието за услуги и промет „АСТИБИЛАНС“ д.о.о. ул. „Гоце Делчев“ 34 Штип.

Се запишува Мустафче Арслан – вршител на должноста директор на друштвото со неограничени овластувања во застапништвото.

Се брише Трендафилов Трајко – вршител на должноста директор на друштвото со неограничени овластувања во застапувањето.

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 232/98. (10863)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 25/98, на регистарска влошка бр. 0300151-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител и застапник на Трговското друштво „ФАЛКОН“ д.о.о.е.л. увоз-извоз ул. „Светозар Марковиќ“ бр.24 Струмица.

Се брише досегашниот управител и застапник во надворешно – трговскиот промет Соколов Живко од Струмица ул. „Светозар Марковиќ“ бр.24.

Се запишува нов управител и застапник во надворешно – трговскиот промет Зоран Иванов од Струмица ул. „Мито Хаџивасилев Јасмин“ бр.27 со неограничени овластувања.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 25/98. (10864)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 22/98, на регистарска влошка бр. 03000968-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар бришењето на Трговецот поединец р.п. Муса Истрџеф Ахмедов ул. „Славчо Стојановски“ бр.82 Струмица.

Се брише уписот од регистарот на Трговецот поединец Муса Истеф Ахмедов тп ул. „Славчо Стојановски“ бр.82 Струмица.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 22/98. (10865)

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 390/98, на регистарска влошка бр. 1-3835-0, го запиша во судскиот регистар дополнувањето на дејност и промена на овластено лице на Претпријатието за трговија на големо и мало увоз-извоз „ИДА – ПРОМ“ п.о. ул. „Ванчо Китанов 2“ бр.56 Струмица.

Дејности: 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.41, 45.43, 45.44, 45.45.

Се брише Јорданчо Почивалец – поранешен директор и застапник во надворешно – трговскиот промет.

Се запишува Јосиф Печков – директор и застапник во надворешно – трговскиот промет без ограничувања.

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 390/98. (10867)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 394/98, на регистарска влошка бр. 1-12409-0, ја запиша во трговскиот регистар промената на овластено лице на Претпријатието за трговија и услуги „ФРОСИНА – 95“ п.о. увоз-извоз с.Костурино бр.312, Струмица.

Досегашниот директор и застапник во надворешно трговскиот промет Гогова Фроса се разрешува, а за директор и застапник во надворешно трговскиот промет со неограничени права и овластувања во претстапувањето и засапувањето на Прептријатието се именува Несторовски Благоја од Валандово ул., Орце Николов“ 21.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 394/98.
(10868)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 459/98, на регистарска влошка бр. 001386, го запиша во трговскиот регистар организирањето на друштво со ограничена одговорност за агензиско туристички услуги Протугеровска Гордана „МЕГАТУРС“ д.о.о.е.л. ул., Петар Чаулев“ бр.36 Охрид.

Дејности: 63.30, 65.12/2.

Овластено лица за застапување Протугеровска Гордана.

Друштвото во прометот со трети лица одговара со целиот свој имот – полна одговорност.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 459/98.
(10992)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 439/98, на регистарска влошка бр. 001366, го запиша во трговскиот регистар основањето на д.о.о.е.л. Друштво со ограничена одговорност за производство и трговија на Стојаноски Миленко „СРЕДНА ДЕБАРЦА“ ул., Питу Гули“ бр.26 Охрид.

Основач на друштвото со ограничена одговорност е Стојаноски Миленко од Охрид ул., Питу Гули“ бр.26.

Дејности: 01.21, 15.51, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 51.21, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 74.12, 51.41, 51.42, 51.45, 51.46, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, туристички услуги.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 439/98.
(10993)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 526/98, на регистарска влошка бр. 001453, го запиша во трговскиот регистар основањето на д.о.о.е.л. Трговско друштво за угостителство, туризам, трговија и сообраќај Васо Цуцулески, „ЛЕОПАРД“ ул., Карпош Војвода“ бр.37/14 Охрид.

Трговското друштво е основано со изјава за основање од 28.05.1998 година, а основач е Васо Цуцулески од Охрид ул., „Даме Груев“ бр.295.

Дејности: 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.51, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/2, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 51.53, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.42, 52.43, 52.45, 52.62, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 61.20, 63.12, 63.21, 63.22, 63.30, 71.10, 71.21, 71.22, 92.33, 92.71.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка – полни овластувања. За обврските во правниот промет со трети лица одговара со ситот свој имот – полна одговорност.

Друштвото го застапува во внатрешниот и надворешно – трговскиот промет Васо Цуцулески, управител без ограничувања.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 526/98.
(10994)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 478/98, на регистарска влошка бр. 001405 го запиша во трговскиот регистар основањето на д.о.о. Производствено, трговско, транспортно и услужно друштво Агим Цома и др. „А М“ увоз-извоз, ул., „Богомилска“ бр.2 Струга.

Дејности: 050100, 050302, 060502, 060503, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070229, 070230, 080129, 090201, 090209, 090123, 110109, 110909, 120431, 120361, 120363, 120364.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања.

Друштвото во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот.

Овластен потписник: Агим Цома, Цома Мируше.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 478/98.
(10996)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 402/98, на регистарска влошка бр. 001329, го запиша во трговскиот регистар уписот на јавното трговско друштво за производство, услуги и трговија Маир Емини и др. „БИУ“ увоз-извоз с.Франгово Струга.

Основачи: Маир Емини од с.Франгово Струга и Цеврије Емини од с.Франгово, Струга.

Дејности: 013050, 013121, 050100, 050201, 050302, 060502, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070211, 070212, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070229, 070230, 070250, 08021, 080190, 080201, 090209, 070310, 070320.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за своите обврски одговара со целиот свој имот.

Овластен потписник со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности е Маир Емини од с.Франгово, Струга.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 402/98.
(10999)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 420/98, на регистарска влошка бр. 001347, го запиша во трговскиот регистар основањето на Јавното трговско друштво за градежништво, трговија, производство и услуги Зија Мемеди и др. „ЗИЧИ“ увоз-извоз с.Шум, Струга.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 050100, 050202, 050201, 050302, 060501, 060502, 060602, 080121, 080129, 090124, 090129, 090140, 090150, 090183, 110309, 110903, 110109, 110909, 070310, 070320, малограничен промет, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, изведување на инвестициони работи во странство.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања.

Друштвото во правниот промет со трети лица одговара со целиот имот.

Овластен потписник Зија Мемеди.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 420/98.
(11001)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 449/98, на регистарска влошка бр. 001376, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на трговецот

поединец за промет на мало Трајче Орде Ачковски „АТЛЕТИК“ Прилеп.

Дејности: 52.4, 52.43, 52.42, 52.41.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица настапува во свое име и на своја сметка – полни овластувања.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица одговара лично со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување Трајче Орде Ачковски.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 449/98.

(10968)

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 1171/98, на регистарска влошка бр. 2-714, го запиша во судскиот регистар основањето на Градежно, услужно, производна задруга „ДРВОМАК“ увоз-извоз п.о. ул. „Крушевско паде“ бб Прилеп.

Дејности: 15.1, 15.11, 15.12, 15.5, 15.51, 15.6, 15.61, 15.8, 15.81, 15.83, 15.84, 15.85, 15.87, 15.89, 15.9, 15.93, 15.96, 15.98/2, 16.0, 16.00, 17.4, 17.40/2, 19.1, 19.3, 20.1, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.5, 20.51, 25.1, 25.11, 25.3, 26.4, 26.7, 36.1, 36.12, 45.3, 45.32, 50.1, 50.30/1, 50.3042, 51.1, 51.11, 51.13, 51.3, 51.31, 51.51, 51.32, 51.34, 51.35, 51.53, 51.6, 51.7, 52.2, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 26.60, 60.2, 60.22, 60.24, 74.1, 070310, 070320, продажба на стоки од консигнациони складови, меѓународен транспорт на стоки и патници, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција.

Задругата во правниот промет спрема трети лица настапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања, а за обврските одговара со целиот свој имот – полна одговорност директор Даме Цакоски.

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 1171/98.

(10969)

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 1125/98, на регистарска влошка бр. 2-710, го запиша во судскиот регистар основањето на задруга за производство, услуги и трговија „РАК КОМЕРЦ“ увоз-извоз п.о. ул. „Борис Кидрич“ 105 Прилеп.

Основачи: Боби Мирческа од Прилеп, Белинда Малкоска од Прилеп и Жарко Николоски од Прилеп.

Дејности: 013021, 013042, 013050, 013121, 060501, 060502, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 080190, 080121, 080201, 110309, 110909, 070310, 070320, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, посредување во прометот со стоки и патници и услуги, реекспорт.

Задругата во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

Лице овластено за застапување на задругата во правниот промет во внатрешното и надворешно работење е Николоски Жарко, директор со полни овластувања.

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 1125/98.

(10970)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 362/98, на регистарска влошка бр. 001289, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на трговецот поединец за угостителство Лила Љубомир Мирческа „КАЈ – ЛИЛА“ ул. „Едвард Кардел“ бр.2 Криво Гаштани.

Дејност: 080190.

Во правниот промет со трети лица трговецот поединец настапува во свое име и на своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица трговецот поединец одговара лично со целиот свој имот.

Овластен потписник – Лила Мирческа.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 362/98.

(10971)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 445/98, на регистарска влошка бр. 001372, го запиша во трговскиот регистар претворувањето на ПП во ДООЕЛ Друштво за трговија Драган Алексоски „АВТО СТАР“ експорт-импорт ул. „Сетка Горѓиевска“ бр.35 Прилеп.

Дејности: 030003, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080129, 080190, 080201, 080202, 090124, 090189, 110309, 110909, 120363, 070310, 070320, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и услуги, услуги во меѓународниот транспорт, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки, малограничен промет, реекспорт.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 445/98.

(10972)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 447/98, на регистарска влошка бр. 001374, го запиша во трговскиот регистар трговецот поединец за трговија со текстил на мало „САЊА“ Панде Трајко Трајчески ул. „Цане Кузманоски“ бр.38 Прилеп.

Дејности: 52.41, 52.42, 52.43.

Управител: Панде Трајчески ул. „Цане Кузманоски“ бр.38 Прилеп.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и на своја сметка а за обврските во тој промет одговара лично со целиот свој имот.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 447/98.

(10984)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 411/98, на регистарска влошка бр. 03001145-1-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Јавното трговско друштво за угостителство, трговија и услуги „ДАМИЛ“ увоз-извоз, ј.т.д., ул. „Ана Поцкова“ бр. 65, Радовиш.

Содружници: Дацев Михаило Илија од Радовиш и Митев Славко Тони од Радовиш.

Дејности: 51, 51.1, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.2, 51.21, 51.22, 51.3, 51.31, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.4, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51/43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.5, 51.51, 51.52, 51.53, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 52, 52.1, 52.11, 52.12, 51.2, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 60.24, 52.4, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.6, 52.62, 52.63, 55, 55.1, 55.11, 55.12, 55.3, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.4, 55.40, 55.5, 55.51, 55.52, 60, 60.2, 60.22, 66.23, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со соседните земји, реекспорт, застапување, консигнации, меѓународен превоз на стоки и патници во друмскиот сообраќај, меѓународна шпедиција.

Одговорност: во свое име и за своја сметка и солидарно со целиот свој имот.

Илија Дацев – управител без ограничување.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 411/98.

(10896)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 409/98, на регистарска влошка бр. 03001143-1-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за трговија и услуги „ТИТАН“ ј.т.д., експорт-импорт, ул. „Ана Поцкова“ бр. 74, Радовиш.

Друштвото за трговија и услуги „ТИТАН“ ј.т.д., експорт-импорт, ул. „Ана Поцкова“ бр. 74, Радовиш е основано со Договор за основање на јавно трговско друштво од содружниците Јакимов Васко и Јакимова Ленче од Радовиш.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.62, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 52.53, 52.54, 51.55, 74.12, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување, претставување, реекспорт, продажба на стоки од консигнациони склади, малограничен промет.

Во правниот промет со трети лица ј.т.д. ќе настапува во свое име и за своја сметка со неограничени овластувања, а за обврските на ј.т.д. секој содружник одговара на доверителите непосредно со целиот свој имот и солидарно со другиот содружник.

За управител на друштвото се именува лицето Јакимова Ленче со неограничени овластувања, кое лице ќе биде и застапник на друштвото во надворешно трговскиот промет без ограничување.

Содружниците како основачи на друштвото за обврските на друштвото одговараат лично, неограничено и солидарно со целиот свој имот.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 409/98.

(10897)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 403/98, на регистарска влошка бр. 03001137-1-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за трговија на големо и мало, увоз-извоз „ТРАКОМ“ ј.т.д., ул. „Партизанска“ бр. 10, Радовиш.

Содружници: Чабукovski Венцислав и Чабукowska Зорка од Радовиш.

Одговорност: Во свое име и за своја сметка лично со целиот свој имот.

Управител е Чабукovski Венцислав – со неограничени овластувања.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 51.21, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51/43, 51.44, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.6, 51.61, 61.62, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.22, 52.24, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.45, 52.46, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, малограничен промет со соседните земји, реекспорт и застапување.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 403/98.

(10898)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 364/98, на регистарска влошка бр. 03001098-1-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, услуги и трговија на големо и мало, увоз-извоз „МИГРОС“ Крсто Михајлов и др. ј.т.д., ул. „Горче Петров“ бр. 51, Радовиш.

Дејности: 011941, 011949, 012111, 012112, 012130, 012142, 012201, 012321, 012323, 012324, 012421, 012622, 012623, 012820, 013010, 013030, 013042, 013050, 013121, 020110, 020121, 020140, 030003, 050100, 050201, 050302, 060502, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225,

070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080121, 080190, 080201, 090121, 090123, 090124, 080133, 110109, 110309, 110909, 070310, 070320, превоз на стоки и патници во меѓународен транспорт, застапување на странски фирми, продажба на стоки од консигнациони склади, реекспорт.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целиот свој имот.

Управител без ограничување – Крсто Михајлов.

Застапник во надворешно трговското работење е Крсто Михајлов – без ограничување.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 364/98.

(10899)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 372/98, на регистарска влошка бр. 03001106-1-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за трговија и услуги на големо и мало, увоз-извоз „ВАТ-КОМЕРЦ“ ј.т.д., ул. „Мирче Ацев“ бр. 26, Радовиш.

Дејности: 01.21, 01.22, 01.2, 01.24, 01.41, 02.01, 05.01, 05.02, 14.11, 14.12, 14.21, 15.13, 15.51, 15.81, 15.98, 20.10/1, 20.30, 20.40, 21.22, 24.30, 25.21, 25.22, 25.24, 216.40, 26.52, 26.62, 26.63, 45.21/1, 45.21/2, 45.24, 25.25, 25.31, 45.32, 45.34, 45.4, 45.41, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.21, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41/1, 51.41/2, 51/43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 51.33, 52.41, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.6, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 66.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 3.40, 65.12/3, 71.20/2, 74.20/3, 93.02, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција и меѓународен транспорт на стоки и патници.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 372/98.

(10900)

Основниот суд Штип, со решението Трег. бр. 380/98, на регистарска влошка бр. 030011147.6-01-000, го запиша во трговскиот регистар, упис на Трговец поединец Ана Јован Новоселска ТП ул. „23-ти Август“ бб, Берово.

Основање – упис на трговец поединец чиј основач е Ана Новоселска од с. Владимирово, Берово.

Дејности: 52, 52.1, 52.11, 52.12, 52.2, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.4, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47.

Трговецот поединец во правниот промет ќе истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските ќе одговара лично со целиот свој имот.

Овластен потписник со неограничени овластувања е Ана Јован Новоселска.

Од Основниот суд Штип, Трег. бр. 380/98. (10903)

Основниот суд Штип, со решението Трег. бр. 392/98, на регистарска влошка 03001126-1-06-000, го запиша во трговскиот регистар упис на Јавното трговско друштво за превоз и трговија „ТОШЕ ТРАНС“ Тодорчо Крстев и др. јтд с. Жиганци, Чешиново.

Содружници: Тодорчо Крстев и Јагутка Крстева, вкупен износ на средствата за основање 500,00 ден. На секој вложувач одделно: Тодорчо 300,00 денари, Јагутка 200,00 денари.

Дејности: 51.31, 52.21, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, меѓународен транспорт со стоки и меѓународната шпедиција.

Јавното трговско друштво во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со неограничени овластувања, а за обврските на јавното трговско друштво сторени во правниот промет со трети лица одговара неограничено со целиот свој имот.

Управител Тодорчо Крстев, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип, Трег. бр. 392/98. (10904)

Основниот суд Штип, со решението Трег. бр. 395/98, на регистарска влошка бр. 03001129-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар уписот на Трговец поединец Стојан Јован Пармачки тп ул. „Даме Груев“ бр. 8, Берово.

Основач: Стојан Пармачки од с. Будинарци, Берово.

Дејности: 52, 52.1, 52.11, 52.12.

Одговорност неограничени овластувања со целиот свој имот.

Овластен потписник е Стојан Пармачки.

Од Основниот суд Штип, Трег. бр. 395/98. (10906)

Основниот суд Штип, со решението Трег. бр. 360/98, на регистарска влошка бр. 03001094-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар уписот на Трговец поединец Сашко Ѓорѓи Митревски тп с. Робово, Пехчево.

Основач и овластен потписник е Сашко Митревски.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150.

Истапува во свое име и за своја сметка, одговара лично со целиот свој имот.

Од Основниот суд Штип, Трег. бр. 360/98. (10907)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 379/98, на регистарска влошка бр. 03001113-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар уписот на Трговец поединец Љупчо Томе Партинов т.п., ул. „Дрварска“ бр. 33 Струмица.

Трговецот поединец Љупчо Томе Партинов ќе ги обавува следните дејности: 52.6, трговија на мало вон продавницата, 52.62 – трговија на мало со стоки на тезги и пазари, 52.63 друга трговија на мало со стоки вон продавници.

За обврските према трети лица Трговецот поединец одговара лично со целокупниот свој имот.

Во правниот промет со трети лица Трговецот поединец истапува во свое име и сметка на фирмата.

Управител на фирмата: Љупчо Партинов, ул. „Дрварска“ бр. 33, Струмица.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 379/98. (10939)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 387/98, на регистарска влошка бр. 03001121-8-03-000, го запиша во трговскиот основање на доел, Трговско друштво за производство и трговија „Мак – метал“ доел, ул. „Климент Охридски“ – 178, Струмица.

Основач: Никола Николов од Струмица.

Дејности: 27.21, 27.22, 27.33, 27.34, 27.51, 27.52, 27.53, 27.54, 28.11, 28.12, 28.21, 28.40, 28.52, 28.61, 28.62, 29.11, 29.12, 29.14, 29.22, 29.23, 29.24, 29.31, 29.32, 29.40, 29.51, 29.53, 29.54, 29.55, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.45, 52.46, 52.50.

Надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи, меѓународен превоз на стоки во друмскиот сообраќај, застапува, посредува, реекспорт.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 387/98. (10940)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 379/98, на регистарска влошка бр. 03001131-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар уписот на Трговецот поединец Јованка Томислав Христова тп Василево бр. 17, Василево.

Дејности: 52.1, 52.11, 52.12.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за сметка на фирмата, а за обврските сторени во тој промет одговара со целиот свој личен имот.

Јованка Христова – овластен потписник.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 397/98. (10941)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 38/98, на регистарска влошка 1-14165-0, го запиша во трговскиот регистар уписот на стопанска дејност на Ловно друштво „ФАЗАН“ с. Василево п.о. Василево.

Дејности: 0300, 03000, 030004, 0701, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070132, 070140, 070150, 0702, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 07023, 070240, 07024, 070240, 07025, 070250, 07026, 070260, 0801, 08011, 080111, 080119, 08012, 080121, 080129, 08019, 080190, 08020, 080201, 080202, 11030, 110309, 1109, 11090, 110902, 070320, 070310.

Во правниот промет со трети лица, ловното друштво ќе настапува во свое име и за своја сметка.

За преземените обврски во правниот промет со трети лица ловното друштво одговара со ситот свој имот.

Претседател на ловното друштво и застапник во внатрешно и надворешен трговски – промет со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности е Стоилев Иљо.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 38/98. (10942)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 481/98, на регистарска влошка 001408, го запиша во трговскиот регистар уписот на основање на Друштво за производство и трговија на големо и мало „ПРОТО – 98 – ТОШО“ ДООЕЛ, ул. „Благој Целев“ 19, Крушево.

Дејности: 070213, 070219, 070250, 070260, 070232, 070310 – надворешна трговија со прехранбени артикли.

Тошо Ѓјонда од Крушево.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во своје име и за своја сметка.

Друштвото во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот.

Димитар Павловски – управител без ограничување во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 481/98. (10944)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 450/98, на регистарска влошка 001377, го запиша во трговскиот регистар уписот на Трговецот поединец за вршење трговија на мало со прехранбени производи Симо Борис Коропановски, „МАЈСКА РОСА“ ТП Ресен, ул. „Јосиф Јосифовски“ бр. 25, Ресен.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27.

Трговец поединец во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

Трговец поединец за преземање на обврски кон трети лица одговара лично со целиот свој имот.

Овластен застапник на трговец поединец е лицето Симо Коропановски со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 450/98.
(10945)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 442/98, на регистарска влошка 001369, го запиша во трговскиот регистар уписот на Трговецот поединец за трговија Методија Славе Стефановски ТП „СРЕМ – Ми“, ул. „Димитар Божиновски“ бб, Ресен.

Дејности: 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26.

Име на лице овластено за застапување: Методија Стефановски, трговец поединец со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со полно овластување, а во правниот промет со трети лица за своите обврски одговара лично со целиот свој имот.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 442/98.
(10946)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 524/98, на регистарска влошка бр. 001451, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на Трговецот поединец за услуги Наум Видин Пешковски „НАНЕ“ тп ул. „Јосиф Јосифоски“ бр. 106, Ресен.

Содружник: Наум Пашковски со изјава од 02.06.1998 год.

Дејности: 93.02, 93.04, 93.05.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, полна овластувања. Трговецот поединец во прометот со трети лица одговара лично со целиот името, полна одговорност.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 524/98.
(10947)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 432/98, на регистарска влошка бр. 001359, го запиша во трговскиот регистар Јавното трговско друштво за производство, трговија на големо и мало, угостителство и услуги Тони Нанчовски и др. „НАНЧОВСКИ“ ЈТД ул. „7-ма Македонска бригада“ бр. 15, Ресен.

Дејности: 05.02, 15.81/1, 15.81/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.89, 15.98/1, 15.98/2, 21.21, 21.22, 21.23, 21.25, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 45.45, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.4/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 52.51, 53.51, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.31, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.22, 60.24, 63.30, 74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74.40, 74.70, малограничен промет, рек-спорт.

Друштвото е правно лице кое во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, со неограничени овластувања. Друштвото за преземање на своите обврски спрема трети лица одговара лично, солидарно и неограничено со целиот имот.

Лице овластено за управување и застапување на друштвото во внатрешниот и надворешно трговскиот промет е содружникот–управител Тони Нанчовски.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 432/98.
(10948)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 434/98, на регистарска влошка бр. 001361, го запиша во трговскиот регистар, Трговецот поединец за вршење трговија на мало со прехранбени производи Нане Мите Недановски ТП ул. „7-Македонска бригада“ б.р 3/12, Ресен.

Дејности: 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, трговецот поединец за преземање обврски кон трети лица одговара лично со целиот имот.

Лице овластено за застапување на трговец поединец е Нане Недановски со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 434/98.
(10949)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 463/98, на регистарска влошка бр. 001390, го запиша во трговскиот регистар Трговецот поединец за трговија на мало со мешовити стоки Мирјана Горѓи Волческа „ПОРЕЧЕ КОМЕРЦ“ Т.П. ул. „Маршал Тито“ 2-2/6, М. Брод.

Дејности: 52.11, 52.12.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските со целокупниот имот.

Овластен потписник е Мирјана Волческа.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 463/98.
(10950)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 1184/98, на регистарска влошка бр. 2-215, го запиша во судскиот регистар Трговско услужна задруга „АН-ГОР“ п.о. увоз-извоз ул. „Васко Карангелески“ бр. 9, М. Брод.

Основачи: Славко Ѓуроски, Милан Велкоски, Велика Ѓуроска.

Седиште: ул. „Васко Карангелески“ бр. 9, М. Брод.

Дејности: 14.11, 14, 21, 15.11, 15.12, 15.13, 15.22, 15.61, 15.81/1, 15.91, 15.93, 15.96, 15.98/2, 16.00/1, 16.00/2, 17.30, 17.54/1, 17.54/2, 18.21, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.40, 20.52, 21.12, 22.21, 22.25, 24.16, 24.51, 25.12, 25.22, 26.13/1, 26.40, 26.52, 26.61, 26.62, 26.70, 26.82/1, 28.12, 28.73, 37.10, 37.20, 45.21/1, 45.21/2, 45.42, 45.43, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.32, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.31, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.50, 52.72/1, 52.72/2, 66.30/1, 55.40, 60.21, 60.22, 62.23, 60.24, 63.12, 65.12/3, 74.12, 74.20/2, 74.20/3, 74.81, 80.41, во надворешно трговскиот промет задругата ќе ги обавува следните дејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Задругата во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања. Задругата во правниот промет со трети лица за превземаните обврски одговара со целиот имот со полна одговорност.

Застапник на задругата во надворешно трговскиот промет е Велика Гуроска со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 1184/98.
(10951)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 474/98, на регистарска влошка бр. 001401, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги „МАЈОР“ Горѓи Тодоров, увоз-извоз, бр. 121, Битола.

Дејности: 28.74, 28.75, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.61, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.33, 52.45, 52.46, 52.50, 60.22, 60.23, 60.24, 74.11, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, комисиони работи во областа на прометот, продажба на стоки од консигнациони склади, малограничен промет, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, агенциски услуги во областа на транспортот, реекспорт.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот промет со трети лица одговара со целокупниот имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешно трговскиот промет е Горѓи Тодоров, управител на друштвото.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 474/98.
(10952)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 491/98, на регистарска влошка бр. 001418, го запиша во трговскиот регистар, запишување на Трговец поединец за превоз на патници со такси автомобили Сашо Димче Митревски, т.п. ул. „Анестипановски“ бр. 29-1/16, Битола.

Дејности: 060602.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања, трговецот поединец во правниот промет со трети лица одговара со целиот имот.

Овластен потписник: Сашо Митревски.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 491/98.
(10953)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 473/98, на регистарска влошка бр. 001400, го запиша во трговскиот регистар запишување на Трговец поединец за трговија на мало Соња Стојан Јосифовска „АН-ДЕР ЛУКС“ Т.П. ул. „Мавровска“ бр. 8, Битола.

Дејности: 070129, 070132.

Трговецот во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања. Трговецот поединец во правниот промет со трети лица одговара со целиот имот.

Овластен потписник е Соња Јосифовска.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 473/98.
(10954)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 523/98, на регистарска влошка бр. 001449, го запиша во трговскиот регистар на Трговското друштво за производство, услуги и трговија, „КОСАР“ увоз-извоз, додел Сашо Тодоровски, ул. „Борис Кидрич“ бр. 1/17, Битола.

Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12, 01.13, 01.21, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41, 01.42, 01.50, 03.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.51,

15.71, 15.72, 15.85, 15.86, 18.30, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.26, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.42, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.12, 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.31, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.52, 55.30/1, 60.22, 63.12, 71.31, 71.34, 74.12, 74.40, 85.20, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки и патници, услуги во меѓународниот транспорт, меѓународна шпедиција, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, малограничен промет, консигнација.

Трговското друштво има полни овластувања. Полна одговорност.

Управител е Сашо Тодоровски.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 523/98.
(10955)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 426/98, на регистарска влошка бр. 001353, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговското друштво за трговија и производство „НОВА ТРГОВИЈА ИМПЕКС“ Борис Исковски д.о.о.е.л. ул. „Климент Охридски“ бр.17/7 Битола.

Основач и управник Борис Исковски од Битола.

Дејности: 013041, 013042, 013043, 013071, 013072, 013073, 013074, 060502, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070160, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 080201, 110309, 110909, 070310, 070320, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, малограничен промет, меѓународна шпедиција и продажба на стоки од консигнациони склади во странски стоки.

Трговското друштво во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка – полни овластувања.

Трговското друштво во правниот промет одговара со целиот свој имот, полна одговорност.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 426/98.
(10956)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 482/98, на регистарска влошка бр. 001409, го запиша во трговскиот регистар основањето на д.о.о.е.л. Друштво за производство, трговија и услуги Сашко Иванов „ЕМИКОМ“ увоз-извоз ул. „Борис Кидрич“ бр.12/16 Битола.

Дејности: 011232, 011315, 011319, 011320, 012001, 012001, 012002, 012003, 012120, 012130, 012141, 012142, 012143, 012202, 012203, 012322, 050100, 050201, 050202, 050209, 050301, 050302, 060601, 060301, 060401, 060402, 060501, 060502, 060503, 060602, 060609, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070124, 070125, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070228, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080201, 080202, 080111, 080112, 080129, 080190, 100101, 110301, 110302, 110303, 110304, 110309, 110401, 110402, 110403, 110404, 110405, 110406, 110901, 110902, 110620, откуп на земјоделски производи, откуп на шумски плодови и билки, производство и преработка на мед, индустриска кооперација, 070310, 070320, посредување и застапување со консигнациона продажба, реекспорт, однесување и донесување на стоки во меѓународен сообраќај за пре-

воз, натовар, истовар, претовар, сортирање, пакување, складирање, осигурување на стоки, организирање превоз со различни превозни средства и др.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 482/98.

(10957)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 498/98, на регистарска влошка бр. 001425, го запиша во трговскиот регистар, Трговец поединец за услуги во сообраќајот Бистра Павел Алексова – Поповска ул. „Индустриска“ бр.51 Битола.

Дејности: 71.10, 60.20.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка – полни овластувања.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара лично, со целиот свој имот.

Овластен потписник Бистра Алексова – Поповска од Битола.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 498/98.

(10958)

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 1178/98, на регистарска влошка бр. 1-18812, ги запиша во судскиот регистар промените во Претпријатието во приватна сопственост за производство, трговија на големо и мало, превоз и услуги „ЈУНТА“ извоз-увоз с.Карамани, Битола п.о.

Од судскиот регистар се брише името Претпријатието за производство, услуги и трговија на големо и мало „ДОЈЧИН ПРОМ“ с.Кукуречани, Битола п.о.

Како основач во наредниот период се јавува Пеце Јунтовски, додека како основач се разрешува Дојчиновска Сузана.

Како директор со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности во внатрешниот и надворешниот трговски промет во наредниот период се јавува Пеце Јунтовски с.Карамани Битола, а истовремено му престанува овластувањето и се брише од судскиот регистар Дојчиновски Пеце-с. Кукуречани.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1178/98.

(10959)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 421/98, на регистарска влошка бр. 001348, го запиша во трговскиот регистар основањето на д.о.о. Друштво за трговија на големо и мало, производство и услуги, увоз-извоз Стојче и Ристе „СТИПТА КОМЕРЦ – КОМПАНИ“ ул.„Паралова“ бр.6 Битола.

Дејности: 15.81, 15.89, 15.98, 17.72, 18.22, 18.23, 18.24, 20.30, 20.40, 20.52, 51.21, 51.21, 24.41, 24.42, 24.52, 24.66, 25.21, 25.22, 25.24, 26.21, 28.22, 28.40, 28.62, 28.73, 28.75, 29.23, 29.71, 29.72, 31.30, 50.20, 50.10, 51.31, 51.33, 51.34, 51.36, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.61, 51.70, 51.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.31, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.72, 52.74, 52.11, 52.30, 60.22, 60.24, 070310, 070320.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка со полно овластувања.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување е Горевски Ристе – управител на друштвото без ограничувања во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 421/98.

(10960)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 411/98, на регистарска влошка бр. 001338, го запиша

во трговскиот регистар основањето на Друштвото за трговија и услуги АД Грозд „ГРОЗД КОМЕРЦ“ д.о.о.е.л. ул.„Јане Сандански“ бр.30 Битола.

Дејности: 51.3, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 52.1, 51.11, 51.12, 52.2, 52.12, 52.2, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 93.0, 93.05.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот промет е Ристо Горгиевски – управител без ограничување.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 411/98.

(10961)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 395/98, на регистарска влошка бр. 01001322, го запиша во трговскиот регистар основањето на Јавното трговско друштво за трговија и услуги Шабани Јетон и др. „МАРИГОНА“ увоз-извоз с.Калишта Струга.

Дејности: 060501, 060502, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070211, 070212, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070250, 080190, 080202, 090121, 090209, 090121, 090209, 110390, 070310, 070320.

Овластени потписници: Шабани Јетон и Шабани Селвије.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 395/98.

(11009)

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 1160/98, на регистарска влошка бр. 2-713, го запиша во судскиот регистар основањето на Задруга за услуги, производство и трговија „БУКЕФАЛ“ п.о. Струга.

Дејности: 01.12/1, 01.12/1, 17.22, 17.54/1, 36.22, 36.61, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 62.62, 52.72/2, 55.12, 55.30/2, 63.30, 71.10, 93.02.

Задругата во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања Жупановски Крсте директор со неограничена одговорност.

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 1160/98.

(11010)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 467/98, на регистарска влошка бр. 001394, го запиша во трговскиот регистар Трговецот поединец Имет Адил Даути за превоз на лица „МЕТИ ТРАНС“ т.п., с. Загорчани, Струга.

Дејности: 060602 – превоз на патници со такси автомобили.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка со полно овластување и одговара со целиот свој имот со полна одговорност.

Овластен потписник: Имет Даути.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 467/98.

(11012)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 468/98, на регистарска влошка бр. 001395, го запиша во трговскиот регистар Трговецот поединец Мехди Веби Ислами за услуги во угостителство и туризам „ТРАВЕЛ ВОРЛД“ т.п., ул. „Струшки кепенци“ т.п., бр. 9, Струга.

Трговецот поединец: Мехди Веби Исџами.

Дејности: 080201, 0802 02, 110909.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка и одговара со целиот свој имот.

Овластено лице Мехди Исџами.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 468/98.

(11013)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 425/98, на регистарска влошка бр. 001352, го запиша во трговскиот регистар основањето на Јавното трговско друштво за градежништво, трговија, производство и услуги Газим Речи и Селфи.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070211, 070212, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070250, 070260, 050100, 050201, 050202, 050301, 050302, 050209, 060501, 060602, 080121, 080129, 080190, 080201, 080202, продавање на судски и таксени марки, 090123, 090124, 090129, 090140, 090150, 090183, 110302, 110309, 110903, 110909, 070310, 070320, малограничен промет, реекспорт, меѓународна спедиција, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и патници.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања.

Друштвото во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот.

Овластени потписници: Газим Речи и Сефер Насуфи.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 425/98.

(11020)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 427/98, на регистарска влошка бр. 001354, го запиша во трговскиот регистар основањето на Јавното трговско друштво за производство, трговија на големо и мало, угостителство и градежништво Нуроски Абдула и др. „ДУЛЕ“ ј.т.д., с. Лабунисhta, Струга.

Дејности: 15.51/2, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.98/1, 15.98/2, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.41, 45.43, 45.45, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.13, 51.16, 51.19, 51.31, 51.32, 51.33, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.62, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 70.10.

Овластувањата на друштвото во правниот промет со трети лица се неограничени.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

Друштвото за своите обврски према трети лица одговара лично, неограничено и солидарно со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување на друштвото во внатрешниот и надворешно – трговскиот промет е содружникот – управител Нуроски Абдула.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 427/98.

(11021)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 525/98, на регистарска влошка бр. 001425, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговското друштво за производство, трговија и услуги Елена Хоризонти дооел увоз-извоз, ул. „Велько Влаховиќ“ А-2/16, Струга.

Дејности: 10.10, 10.20, 10.30, 14.11, 14.12, 14.13, 14.21, 14.22, 14.50, 15.31, 15.32, 15.33, 15.81, 15.85,

25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.53, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 26.70, 45.11, 45.12, 45.21, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.61, 51.62, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.72, 55.11, 55.12, 55.21, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 60.11, 63.12, 63.30, 74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20, 74.30, 74.40, 74.83, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со нехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки и патници, работи на посредување во надворешно трговскиот промет, малограничен промет, изведување градежни работи во странство, продажба на стоки од консигнациони складишта на странски стоки.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Елена Баткоска, управител, без ограничување.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 525/98.

(11022)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 527/98, на регистарска влошка бр. 001454, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на Трговецот поединец за трговија на мало Асани Назим Мазлам „АСАНИ“ т.п., с. Бериково, Осломеј.

Дејности: 52.11, 52.12.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара лично со целиот свој имот.

Овластен потписник Асани Назим Мазлам.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 527/98.

(11023)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 456/98, на регистарска влошка бр. 001383, го запиша во трговскиот регистар Трговецот поединец за угостителство Китаноски Слободан Горан „ЛИЗАРД“ ул. „Ложионица“ ламела II/12, Кичево.

Дејности: 080129, 080190.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за превземените обврски одговара со целиот свој имот лично.

Овластен потписник – Китаноски Горан – без ограничување во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 456/98.

(11024)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 455/98, на регистарска влошка бр. 001382, го запиша во трговскиот регистар основањето на Јавно трговско друштво за услуги, градежништво и трговија на големо и мало „ДИТА“ Линдита Миџоска и др. увоз-извоз, ј.т.д., с. Црвивици, Осломеј.

Дејности: 050100, 050209, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 060609, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080129, 080190, 080201, 080202, 090201, 110109, 110301, 070310, 070320, малограничен

промет со Р. Бугарија, СР Југославија, Грција и Албанија, реекспорт, комисион, консигнација, меѓународен транспорт на стоки, меѓународен транспорт на патници.

Јавното трговско друштво е основано со Договор за основање на јавно трговско друштво од 20.05.1998 год., а негови основачи се Линдита Мицоска и Кадриу Алит.

Во правниот промет со трети лица ј.т.д., истапува во свое име и за своја сметка, а за превземените обврски одговара со целиот свој имот.

Управител на друштвото без ограничување е Линдита Мицоска.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 455/98.

(11025)

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 1076/98, на регистарска влошка бр. 1-2448, ја запиша во судскиот регистар промената на основач и лице овластено за застапување на Приватното претпријатие за трговија, туризам, увоз-извоз и услуги „ЖИВАГО“ со п.о., ул. „29-ти Ноември“ бб, Ресен.

Од Приватното претпријатие за трговија, туризам, увоз-извоз и услуги „ЖИВАГО“ со п.о., Ресен истапуваат основачите: Вангел Белчовски од Ресен и Харалампие Белчовски од Ресен.

Кон претпријатието пристапува нов основач и тоа Гоце Мицалевски од Ресен.

Се брише од судскиот регистар Нада Белчовска од Ресен, директор на претпријатието со неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет.

За нов директор на претпријатието кој што ќе го застапува претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Гоце Мицалевски од Ресен.

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 1076/98.

(11030)

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 1064/98, на регистарска влошка бр. 1-4575, ја запиша во судскиот регистар промената на основач и лице овластено за застапување на Приватно претпријатие за производство, трговија на големо и мало, увоз-извоз и услуги „ГЛОБ-КОМЕРЦ“ п.о., с. Наколец, Ресен.

Од претпријатието истапува основачот Шерифи Атли од с. Наколец и му престанува функцијата директор на претпријатието и овластувањето за застапување на претпријатието во внатрешниот и надворешно – трговскиот промет.

Во претпријатието пристапува како основач лицето Шерифи Абас од с. Наколец, ќе ја врши функцијата директор на претпријатието и е лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешниот и надворешно трговскиот промет.

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 1064/98.

(11032)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 464/98, на регистарска влошка бр. 001391, запиша во трговскиот регистар податоци по ЗТПОК, организирање од АД во ДОО на Друштво за трговија и услуги Живко и др. „РИБОМАКЕДОНИЈА“ увоз-извоз, д.о.о., ул. „Тоше Милошевски“ бр. 2, Ресен.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070132, 070131, 070211, 070212, 070214, 070230, 070226, 110302, 110303, 110311, 110320, 070250, 070310, 070320, застапување и посредување во прометот на стоки и услуги, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки, реекспорт.

Запишување податоци за промените на Акционерското друштво во мешовита сопственост „РИБОМА-

КЕДОНИЈА“ со п.о., Ресен настанати со примена на ЗТПОК и организирање во ДОО со фирма: Друштво за трговија и услуги Живко и др. „РИБОМАКЕДОНИЈА“ увоз-извоз, д.о.о. – усогласување со Законот за трговски друштва.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања, а одговара со целиот свој имот.

Овластен потписник: Живко Цуровски.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 464/98.

(11033)

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 2768/98, на регистарска влошка бр. 1-744, го запиша во судскиот регистар организирањето на АД во ДОО, трансформација по ЗТПОК на ДОО за производство и промет на големо и мало „БИГЛА-АГРОПРОМЕТ“ п.о., ул. „Битолска“ бб, Демир Хисар.

Запишување на податоци за промени настанати со примена на ЗТПОК и тоа: платени удели на друштвото 13.075,00 ДЕМ, фонд за ИИОМ Скопје 878,00 ДЕМ. Друштвото е настанато со организирање на АД „БИГЛА-АГРОПРОМЕТ“.

Дејности: 020110, 020121, 02 0140, 020201, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070250, 080113, 080121, 080190.

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 527/98.

(11034)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 960/98, на регистарска влошка бр. 1-9058, го запиша во трговскиот регистар истапувањето на основач и промена на директор на Претпријатието за производство, трговија на големо и мало, услуги, откуп и преработка на шумски билки и плодови „КСЕНОС“ експорт-импорт, п.о., ул. „Партизанска“ бр. 10, Демир Хисар.

Од претпријатието истапува основачот Ангелевски Љупчо и се брише од судскиот регистар.

Лице овластено за застапување – директор Васко Дамевски.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 960/98.

(11035)

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 954/98, на регистарска влошка бр. 1-7 11, ја запиша во судскиот регистар промената на овластено лице на Акционерско друштво за производство на предива „ПОЛИТЕКС“ со п.о., ул. „Крушевска пат“ бб, Прилеп.

Му престанува овластувањето за застапување на друштвото и во надворешно – трговскиот работење на лицето Ристески Борис – директор и се брише од судскиот регистар.

Лице овластено за застапување и во надворешно-трговското работење е Базеркоска Светлана – в.д. директор.

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 954/98.

(11036)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 486/98, на регистарска влошка бр. 001413, го запиша во трговскиот регистар пред. на ПП во д.о.о.е.л. – усогласување со ЗТД на Друштво за производство, промет и услуги Златко Пајмакоски „ПАЈ МАК ПРОМЕТ“ увоз-извоз, д.о.о.е.л., ул. „Кеј 1-ви мај“ бр. 67-а, Прилеп.

Претворање на Приватното претпријатие за трговија на големо и мало „ПАЈМАК–ПРОМЕТ“ увоз–извоз, п.о., Прилеп, во Друштво со ограничена одговорност основано од едно лице – д.о.о.е.л. со фирма: Друштво за производство, промет и услуги Златко Пајмакоски „ПАЈМАК–ПРОМЕТ“ увоз–извоз, д.о.о.е.л., Прилеп.

Седиште на Друштвото е во Прилеп на ул. „Кеј 1-ви мај“ бр. 67-а.

Основач на Друштвото – единствен содружник е лицето Златко Пајмакоски од Прилеп.

Друштвото ќе ги врши следните дејности: 011311, 011312, 011313, 011314, 011319, 011320, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 090123, 090124, 090129, 070310, 070320, 110903.

Друштвото има полни овластувања и полна одговорност.

Лице овластено за застапување и во надворешно трговскиот промет е Златко Пајмакоски – управител без ограничување во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 486/98.

(11039)

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 1212/98, на регистарска влошка бр. 1-17635, ја запиша во судскиот регистар промената на основач на производство, услужно и трговското претпријатие на големо и мало, увоз–извоз, „АГРО–ВАРОШ“ п.о., ул. „Ило Полутешка“ бр. 42, Прилеп.

Од претпријатието истапуваат Катерина Халеска и Христо Халески.

Во претпријатието пристапува лицето Томе Халески.

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 1212/98.

(11040)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 485/98, на регистарска влошка бр. 001412, го запиша во трговскиот регистар прет. на ПП во д.о.о.е.л. – усогласување со ЗТД на Друштво за производство, промет и услуги Злате Ристески „КИКО КООП“ увоз–извоз, д.о.о.е.л., ул. „Преспанска“ бр. 35, Прилеп.

Претворање на Приватното претпријатие за производство, услуги, трговија на големо и мало, увоз–извоз „СЛОЖНИ БАЦАНАЦИ“ п.о., Прилеп во Друштво со ограничена одговорност основано од едно лице д.о.о.е.л., со фирма: Друштво за производство, промет и услуги Злате Ристески „КИКО КООП“ увоз–извоз, д.о.о.е.л., Прилеп.

Седиштето на друштвото е во Прилеп на ул. „Преспанска“ бр. 35.

Основач на друштвото – единствен содружник е Злате Ристески.

Дејности: 013121, 013122, 020110, 020120, 020130, 020140, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 060501, 060502, 080121, 070310, 070320.

Друштвото има полни овластувања и полна одговорност.

Лице овластено за застапување Злате Ристески – управител без ограничување во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 485/98.

(11041)

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 1149/98, на регистарска влошка бр. 1-11163 ја запиша во судскиот регистар промената на фирма, седиште, основач и лице овластено за застапување на Приватно претпријатие за трговија „РИВАЛ–ТРЕИД“ увоз–извоз, п.о., ул. „Цар Самоил“ бр. 90, Битола.

Називот на претпријатието се менува и гласи: Приватно претпријатие за трговија „РИВАЛ–ТРЕИД“ увоз–извоз, ул. „Цар Самоил“ бр. 90, Битола.

Се менува и седиштето на фирмата и новото седиште е во Битола, ул. „Цар Самоил“ бр. 9.

Од претпријатието истапува основачот Трајко Дојшевски од Битола, како основач пристапува Петар Пеовски.

Во претпријатието на Трајко Дојшевски му престанува функцијата директор на претпријатието и овластувањето за застапување во внатрешниот и надворешно трговскиот промет.

Во претпријатието лицето Петар Пеовски од Битола ќе ја врши функцијата директор на претпријатието и лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет.

Основниот суд во Битола, Срег. бр. 1149/98.

(11057)

Основниот суд во Битола, со решението П.Трег. бр. 57/98, на регистарска влошка бр. 000599 ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото со ограничена одговорност за производство, трговија на големо и мало „МАРИЈА“ увоз–извоз, Србинска Марија д.о.о.е.л., нас. „Кланица“ зграда 9/11, Битола.

За управител на друштвото се именува Кенчевски Стевче од Битола, со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Му престануваат овластувањата на досегашниот управител Стојковски Илчо.

Основниот суд во Битола, П.Трег. бр. 57/98.

(11058)

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 1195/98, на регистарска влошка бр. 1-3685 го запиша во судскиот регистар зголемувањето на основачкиот влог на Приватното претпријатие за услуги, трговија на големо и мало, туризам, посредништво „АВТО ПЛУС“ експорт–импорт, п.о., ул. „Солунска“ бр. 75-а, Битола.

Зголемување на основачкиот влог на Приватното претпријатие за услуги, трговија на големо и мало, туризам, посредништво „АВТО ПЛУС“ експорт–импорт, п.о., ул. „Солунска“ бр. 75-а, Битола.

Основниот суд во Битола, Срег. бр. 1195/98.

(11059)

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 1015/98, на регистарска влошка бр. 1-12982 ја запиша во судскиот регистар промената на основач и промена на директор и седиште на фирмата на Приватното претпријатие за производство, услуги и трговија на големо и мало и увоз–извоз „РОГЛА“ п.о., ул. „Јосиф Христовски“ бр. 14/2, Битола.

Наместо Панајотов Виктор сегашен основач е Петровски Игор.

Наместо досегашниот директор Панајотов Виктор, сегашен директор е Петровски Игор.

Наместо досегашната адреса ул. „Кумровец“ бр. 30, сегашната адреса е ул. „Јосиф Христовски“ бр. 14/2.

Основниот суд во Битола, Срег. бр. 1015/98.

(11060)

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 1104/98, на регистарска влошка бр. 1-66905 ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Услужно прометно претпријатие „КЕРИЈА ПРОМ“ п.о., с. Горно Лакочереј, Охрид.

Се брише Стојан Јованоски, директор на претпријатието и лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешното и надворешното трговско работење со неограничени овластувања.

Се запишува Борис Јованоски, директор на претпријатието и лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешното и надворешното трговско работење со неограничени овластувања.

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 1104/98. (11061)

Основниот суд во Битола, со решението П.Трег. бр. 55/98, на регистарска влошка бр. 000939 ја запиша во судскиот регистар промената на овластено лице за застапување на Трговско друштво за производство, трговија и услуги „АРИЗОНЕ-ТМ“ експорт-импорт, Сталевски Митре д.о.о.е.л., ул. „Марко Нестороски“ бр. 208, Охрид.

На Мартиновски Владимир му престанува овластувањето за управител на друштвото.

За управители се именуваат: Сталевски Митре – управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности на друштвото, Сталеска Виолета – управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Секој од управителите е овластен сам да ги врши работите.

Основниот суд во Битола, П.Трег. бр. 55/98. (11062)

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 1144/98, на регистарска влошка бр. 1-13396 ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Претпријатието за трговија и услуги „СИРА-КОМЕРЦ“ увоз-извоз, п.о., ул. „Никола Петров Русински“ бр. 40, Охрид.

Ново лице овластено за застапување на претпријатието во рамките на запишаните дејности и во надворешно трговскиот промет е Цафер Едибе – директор со неограничени овластувања.

Му престанува овластувањето за застапување во рамките на запишаните дејности и во надворешно трговскиот промет на досегашниот директор Цафер Мустафа и се брише од судскиот регистар.

Основниот суд во Битола, Срег. бр. 1144/98. (11063)

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 1162/98, на регистарска влошка бр. 1-6773 го запиша во судскиот регистар истапувањето на основач и промена на овластено лице на Мешовито претпријатие за проектирање, производство и промет на роба и услуги „ФАЈОР“ п.о., ул. „Сирма Војвода“ бр. 44-б, Охрид.

Од претпријатието истапува основачот ПП „ПОЕ-НИК“ Крушевац, од Крушевац.

Како единствен основач останува и досегашниот домашен основач Јордан Пумпалоски од Охрид.

На Обрадовиќ Милорад му престанува овластувањето за застапување на претпријатието и во надворешно трговското работење и му престанува функцијата директор.

Лице овластено за застапување ќе биде Јордан Пумпалоски од Охрид – директор.

Основниот суд во Битола, Срег. бр. 1162/98. (11064)

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 1188/98, на регистарска влошка бр. 1-5673 го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на производно, прометно и услужно претпријатие „ПРЕВЕЗА“ увоз-извоз, п.о., ул. „Мислешевски пат“ бр. 146, Струга.

Дејноста се проширува со: 110109, 013904.

Основниот суд во Битола, Срег. бр. 1188/98. (11065)

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 1230/98, на регистарска влошка бр. 1-4754 ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Претпријатието во приватна сопственост за трговија и угостителство „ХОДА-КОМЕРЦ“ увоз-извоз, п.о., ул. „Амвроси Пантеки“ бр. 5, Струга.

Лице овластено за застапување е Тахир Хола – директор со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Основниот суд во Битола, Срег. бр. 1230/98. (11066)

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 1198/98, на регистарска влошка бр. 1-2351 ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Општествено производно претпријатие „СТОЧАР“ Моришки мост бб, Струга.

Со одлука 02-410 од 8.05.1998 год. се изврши промена на лицето овластено за застапување при ОПП „СТОЧАР“ се именува ВД директор на ОПП „СТОЧАР“ – Струга лицето Глигороска Јулија.

Основниот суд во Битола, Срег. бр. 1198/98. (11067)

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 1197/98, на регистарска влошка бр. 1-2033 ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Претпријатието за производство и трговија на мало „КРИЦИА“ увоз-извоз, п.о. ул. „Никола Тесла“ бр. 18/17, Битола.

Се брише досегашниот застапник Бранислав Божиќ а се запишува нов застапник Соња Божиќ, директор.

Основниот суд во Битола, Срег. бр. 1197/98. (11050)

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 1175/98, на регистарска влошка бр. 1-2706 ја запиша во судскиот регистар промената на фирма, седиште, директор на Трговското претпријатие на големо и мало „ЦАГЕР“ п.о. увоз-извоз, ул. „Стрчи“ бр. 8-а, Битола.

Промена на фирма, седиште, лице овластено за застапување на Трговското претпријатие на големо и мало „Млаз“ п.о. увоз-извоз, п.о. Битола и новата фирма гласи: Трговско претпријатие на големо и мало увоз-извоз, „Цагер“ п.о. Битола.

Промена на седиштето на претпријатието од ул. „Едвард Кардељ“ бр. 22/40, на ул. „Стрчи“ бр. 8-А, Битола.

Се брише од судскиот регистар лицето – директор Петар Младеновиќ.

Лице овластено за застапување и во надворешно трговското работење е Љубо Младеновиќ, директор.

Основниот суд во Битола, Срег. бр. 1175/98. (11051)

Основниот суд во Битола, со решението П.Трег. бр. 54/98, на регистарска влошка бр. 000969 ја запиша во трговскиот регистар промената на фирмата за прои-

зводство, транспорт, промет и услуги ТАРА 60, експорт-импорт, Татјана Х. Тотева д.о.о.е.л. ул. „Христо Ботев“ бр. 6, Битола.

Новата фирма гласи: Производство, транспорт, промет и услуги ТАРА 60, експорт-импорт, Татјана Х. Тотева, д.о.о.е.л. ул. „Христо Ботев“ бр. 6, Битола.

Основниот суд во Битола, Птрег. бр. 54/98. (11052)

Основниот суд во Битола, со решението Птрег. бр. 53/98, на регистарска влошка бр. 000960 го запиша во судскиот регистар зголемувањето на основна главница на Друштвото за производство, трговија и услуги КАРЕВСКИ Богоја увоз-извоз, ДООЕЛ, ул. „Васил Брклевиќ“ бр. 6, Битола.

Зголемување на основната главнина 12.000,00 ДЕМ во денарска противвредност од 371.040,00.

Основниот суд во Битола, Птрег. бр. 53/98. (11053)

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 1177/98, на регистарска влошка бр. 1-8691 ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата, основачот и лицето овластено за застапување на Приватното претпријатие за производство, трговија на големо и мало и увоз-извоз, ТЕХНО-ТРЕЈД, п.о. ул. „Жикица Јовановиќ – Шпанац“ бр. 145, Битола.

Новото име – назив на фирмата: Приватно претпријатие за производство, трговија на големо и мало и увоз-извоз, ТЕХНО-ТРЕЈД, п.о., ул. „Жикица Јовановиќ-Шпанац“ бр. 145, Битола.

Се запишува Блажевски Радојко, директор со неограничени овластувања како лице овластено за застапување.

Се брише Крстевски Оливер досегашен директор како лице овластено за застапување.

Истапува од претпријатието основачот Блажевски Трајан.

Пристапува како основач Блажевски Радојко од Битола.

Основниот суд во Битола, Срег. бр. 1177/98.

(11054)

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 1166/98, на регистарска влошка бр. 1-13168 ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Претпријатието за производство, трговија на големо и мало и услуги увоз-извоз, „З. К.О.“ п.о., ул. „Васко Карангелевски“ бр. 4-2/28, Битола.

Директор на претпријатието и лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет со неограничени овластувања е Драгица Гољевска, ул. „Хо Ши Мин“ бр. 302-а Бутел I, Скопје.

Му престанува должноста директор и лице овластено за застапување на Зоранчо Китевски и се брише од судскиот регистар.

Основниот суд во Битола, Срег. бр. 1166/98.

(11055)

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 1130/98, на регистарска влошка бр. 1-13365 ја запиша во судскиот регистар промената на основач и лице овластено за застапување на Приватното претпријатие за трговија на големо и мало, увоз-извоз, „ДИМО“ со п.о. с. Алинци, Битола.

Основач: Божиновски Мите.

Лице овластено за застапување: Божиновски Мите во внатрешниот и надворешниот трговски промет.

Се брише Ѓорѓиевски Димко, основач и директор.

Основниот суд во Битола, Срег. бр. 1130/98.

(11056)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението, Срег. бр. 2173/98, на регистарска влошка бр. 1-30318-0-0-0 го запиша во судскиот регистар истапувањето на основачот на Претпријатието за производство, промет и услуги „ЗО-ДЕ“ експорт импорт Д.О.О. Бул. „Јане Сандански“ бр.49/15 Скопје.

Истапува основачот Станковска Виолета.

Се брише Станковска Виолета, директор.

Се запишува Станковски Љупчо.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2173/98. (11259)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението, Срег. бр. 1886/98, на регистарска влошка бр. 1-53219-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на назив, седиште, основач, проширување на Претпријатието за трговија, производство, угостителство и туризам „БАНЕКС КОМ“ ДОО експорт импорт Бул. „Маркс и Енгелс“ бр. 1/5-10 Скопје.

Досегашниот назив и седиште се менуваат и во иднина ќе гласат:

Претпријатие за трговија, производство, угостителство и туризам „БАНЕКС КОМ“ ДОО експорт импорт ул. „Цветан Димов“ бр. 45 с. Пирава.

Во внатрешен промет се проширува дејноста 013099.

Се брише Јадранка Остоиќ вд директор, а се запишува Тони Донев директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1886/98. (11260)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението, Срег. бр. 1727/98, на регистарска влошка бр. 1-67233-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лице на Претпријатието за софтверска поддршка „ИВ – ИНФОРМАТИКА“ д.о.о. ул. „Народен фронт“ бр. 19-3/5 Скопје.

Се брише: Сузана Илиевска.

Се запишува: Горан Димовски како директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1727/98. (11261)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението, Срег. бр. 2045/98, на регистарска влошка бр. 1-24137-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на фирма, седиште, основач и промена на лице овластено за застапување во внатрешен трговски промет и НТР на Претпријатието за посредување со недвижности и промет „МОНА-ДОМ“ увоз-извоз, ц.о. Бул. „Јане Сандански“ бр. 43/4 Скопје.

Се врши промена на фирмата и седиштето па во иднина ќе гласи:

Претпријатие за посредување со недвижности и промет, увоз-извоз „МОНА-ДОМ“ ц.о. Скопје.

Од претпријатието истапува како основач Николоски Робертино, а пристапува Дуќоски Игор.

Се врши промена на лицето овластено за застапување во внатрешен трговски промет и НТР.

Се брише Николоски Робертино – директор без ограничување.

Се запишува Дуќоски Игор – директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2045/98. (11262)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението, Срег. бр. 5012/96, на регистарска влошка бр. 1-31133-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Претпријатието за трговија на големо и мало „КАРО ПРОМЕТ“ П.О. експорт-импорт ул. „Мито Хаџивасилев – Јасмин“ бр. 30-4/2 Скопје.

Се брише досегашниот застапник Каровски Горан – директор со неограничени овластувања.

Се запишува Ацевска Елена – директор со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 5012/96. (11263)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението, Трег. бр. 1602/98, на регистарска влошка бр. 02002741-8-09-0-0-0 го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на претпријатието на Трговското радиодифузно друштво „ТЕЛЕВИЗИЈА МАКПЕТРОЛ“ ДООЕЛ ул. „Никола Парачунов“ б.б. (комплекс „Макотекс“) Скопје. Скратен назив на фирмата гласи: „ТЕЛМА“ ДООЕЛ Скопје.

Друштвото ги врши следниве дејности:

92, 92.1, 92.11, 92.12, 92.13, 92.2, 92.20, 92.3, 92.31, 92.31/1, 92.32/2, 92.32, 92.34, 92.5, 92.52, 92.52/2, – Рекреативни, спортски, културни и забавни активности; Филмска дејност; филмска продукција; Филмска дистрибуција; Прикажување на филмови.

Друштвото врши дејности во надворешно трговскиот промет кои особено се однесуваат на потребата на вршење на радио-дифузната и телевизиската дејност. – Телевизиска и филмска дистрибуција; – Набавка на опрема за телевизија; – Реemitирање на телевизиски програми; – Набавка на филмска и телевизиска програмска продукција; – Посредување во филмската и телевизиската продукција; – Изнајмување и дистрибуција на филмови.

Друштвото го застапува Ристо Лазаров – управител, без ограничувања, со неограничени овластувања и целосна одговорност за обврските на другите субјекти.

Друштвото во правниот промет има целосна одговорност и неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1602/98. (11264)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението, Срег. бр. 4936/97, на регистарска влошка бр. 1-64507-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на назив, седиште, основач на Претпријатието за производство услуги и трговија на големо и мало „СЕЛАМЕТ ДЕРИ САНАЈИСИ“ експорт ипорт ДОО ул. „Тале Христов“ бр. 3/1-77 Скопје.

Претпријатието за производство услуги и трговија на големо и мало „ХАСКО – ТИЦЕРЕТ“ експорт ипорт Д.О.О. ул. „Карл Маркс“ бр. 18 Куманово.

Кон претпријатието пристапува: Хасан Паша Кичлича.

Истапува: Селамет Ибрахим.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 4936/97. (11265)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението, Трег. бр. 389/98, на регистарска влошка бр. 02002442-6-09-0-0-0 го запиша во трговскиот регистар упис на ТП „РИМИНИ“ – Бурекиљница Идет Јашар Селџими ул. „Љубе Гачев“ бр. 15 Куманово.

Во правниот промет со трети лица за управител ќе биде лицето:

– Идет Селџими, од Тетово кој има неограничени овластувања и права.

Дејности: 090171, 070111.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 389/98. (11267)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението, Трег. бр. 1471/98, на регистарска влошка бр. 02002601-6-06-0-0-0 го запиша во трговскиот регистар запишувањето на трговец поединец ТП „ПЕТАР ПАН“ Мара

Крсте Јовановска за такси превоз, Богданци, ул. „8-ми“ Март, број 36.

Основач е Мара Јовановска од Богданци.

Дејности: 60.22.

Во правниот промет со трети лица, трговецот поединец настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските направен во правниот промет со трети лица, трговецот поединец одговара лично со својот имот.

Овластено лице е Мара Јовановска – управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1471/98. (11268)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението, Трег. бр. 1472/98, на регистарска влошка бр. 02002602-6-06-0-0-0 го запиша во трговскиот регистар запишувањето на трговец поединец ТП „АУДИ“, Сузана Стојан Количева за такси превоз, Гевгелија, ул. „Кожув“, број 24.

Основач е Сузана Количева.

Дејност: 60.22.

Во правниот промет со трети лица, трговецот поединец настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица, трговецот поединец одговара лично со својот имот.

Лице овластено за застапување на трговецот поединец е Сузана Количева – управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1472/98. (11269)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението Трег. бр. 1495/98, на регистарска влошка бр. 02002620-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговец-поединец ТП Фризерски салон КАТЕ ТП, Катерина Цветан Цветановска ул. „Димо Хади Димов“ бр. 71 Скопје.

Управител Катерина Цветановска од Скопје.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, и за обврските со целокупниот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1495/98. (11280)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението Трег. бр. 994/98, на регистарска влошка бр. 02002589-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за завршни и занаетчиски работи во градежништвото „ГРАНИТ – ХИДРО“ Миљивоје – ДООЕЛ – Скопје ул. „Митрополит Теодосиј Гологанов“ бр. 82.

Дејности: 050302, 050301, 050202, 050100, 110401, 110402, 110404, 110403, 0701, 070113, 070114, 07012, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 07013, 070232, 0702, 070213, 070214, 07022, 070223, 070224, 070225, 07025, 11030, 100399, 070310, 070320. Изведување на инвестициони работи во странство, изработка на експертиси и студии, инвестициони програми, просторни и урбанистички планови и проекти, идејни, главни и детални проекти и инвестиционо техничка документација, лиценцијациони елаборати /тендерски документација/ и друга инвестициона документација за области и работи, изведување на градежни, градежно занаетчиски рударски, хидротехнички и други слични работи на внатрешно уредување и декорирање, изведување на инсталациони, монтажни и демонтажни работи и работи на одржување и ремонт на индустриски и други постројки, пуштање во погон на постројки и опрема на изградени објекти, раководење со работи, техничко управување со погон или со производство и одржување на изградени постројки, објекти и погони, изградба на комплетни објекти и испорака на опрема, делови и матери-

јали и на технолошки линии и други компоненти, организација на изградба на комплетни објекти /инженеринг/, изведувачки инженеринг и соодветен /консалтинг/ инженеринг, стручно-технички надзор над изведувањето на инвестиционите работи во странство и над изградбата на инвестициони објекти, давање стручна помош, односно консултантски услуги во текот на изградбата и во работите на изградените објекти, други работи на изведување на инвестициони работи во странство.

Во првниот промет со трети лица ДОО настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени до правниот промет со трети лица ДОО одговара со сиот свој имот.

Управител на ДОО е Миливоје Граччаноски.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 994/98. (11281)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението Трег. бр. 1302/98, на регистарска влошка бр. 02002642-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговско услужно друштво ФЕШН ЛЕДИ Лилјана д.о.о.е.л. увоз-извоз, Скопје, Градски трговски центар II кат, деловна единица 113.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 41.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51, 51, 66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.73, 52.74, 63.30, 74.12, 74.13, 74.14, 74.40.

Друштвото врши комплетен надворешно-трговски промет – Малограничен промет со СР Југославија, Р. Албанија, Р. Бугарија и Р. Грција – застапување-посредување во прометот со стоки и услуги-реекспорт-комисиона продажба-продажба на стоки во консигнациони складишта.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Ковачоски Атанас – управител, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1302/98. (11282)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението Трег. бр. 1523/98, на регистарска влошка бр. 02002671-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговско друштво за производство трговија и посредување ТЕМО Иван ДООЕЛ увоз-извоз, Скопје ул. „III Македонска бригада“ 66.

Дејности: 20.40, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 27.31, 27.32, 27.33, 27.34, 27.35, 27.53, 27.54, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.40, 28.62, 28.73, 28.74, 28.75, 29.12, 29.13, 29.14, 29.71, 29.72, 31.10, 31.30, 31.61, 34.20, 34.30, 37.10, 37.20, 40.00, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.12, 40.00, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.12, 51.14, 51.18, 51.43, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.45, 52.46, 52.50, 60.24, 63.12, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.34, 90.00.

Надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување на странски лица, посредување, продажба на стоки од консигнациони складишта, реекспорт, малограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и Југославија.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сиот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Тома Стамболиев – управител, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1523/98. (11283)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението Трег. бр. 2221/97, на регистарска влошка бр. 8-02001511-000-01, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговско друштво за градежништво, инженеринг, трговија и услуги „ГВАТ“ Вукица д.о.о.е.л. Увоз-Извоз Скопје, ул. „Дрезденска“ бр. 15 Б-2.

Дејности: 011232, 011320, 012111, 012112, 012142, 012201, 012321, 012322, 012323, 050100, 050201, 050201, 050209, 050302, 060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070260, 110302, 110303, 110309, 110402, 110403, 110404 110909, 070310, 070320, меѓународен превоз на патници во друмскиот сообраќај-меѓународен превоз на стоки во друмскиот сообраќај-застапување и посредување во прометот со стоки и услуги-реекспорт-консигнација-малограничен промет со СР Југославија, Грција, Бугарија, Албанија – поведување инвестициони работи во странство.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2221/97. (11284)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението Трег. бр. 1064/98, на регистарска влошка бр. 02002546-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар ТП ХРИСТИ Спасевска Војо Драгица од Скопје Продавница за прехранбени и производи за домаќинство ул. „Булевар Јане Сандански“ зграда 116 – приземје.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070128, 070129, 070130.

Пријава за запишување во регистарот на ТП од 30.04.1998 г.

Трговецот поединец одговара со целиот свој имот. Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските во правниот промет со трети лица одговара со целокупниот имот.

Управител Спасевска Војо Драгица.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1064/98. (11285)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението Трег. бр. 1475/98, на регистарска влошка бр. 02002647-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ТП Гоце Виде Гиевски – Такси превозник ЦРВЕН ЛАВ, Скопје, Општина Кисела Вода, ул. „Димитрија Чуповски“, број 62.

Основач е Гоце Виде Гиевски од Скопје.

Дејности: 60.22.

Во правниот промет со трети лица, трговецот поединец настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица, трговецот поединец одговара лично со сиот свој имот.

Лице овластено за застапување на трговецот поединец е: Гоце В. Гиевски – управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1475/98. (11286)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението Трег. бр. 1226/98, на регистарска влошка бр. 02002641-8-03-

000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за производство, промет и услуги МАГНЕТ ПРОДУКТ Милан Стојан Ѓуровски ДООЕЛ увоз-извоз ул. „Скоевска“ бр. 153 Скопје.

Дејности: 28.21, 28.52, 28.75, 29.13, 29.31, 29.32, 29.72, 33.20, 33.30, 34.20, 34.30, 35.50, 37.10, 37.20, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.31, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.69, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.66, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.22, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.62, 52.63, 55.30, 55.40, 55.51, 55.52, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 74.13, 74.14, 74.40, 74.84, услуги на меѓународен транспорт на стоки и патници, услуги што се во врска со меѓународниот транспорт (шпедиција, складирање, аеродромски услуги, агенциски услуги), угостителски и туристички услуги, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, услуги на контрола на квантитет и квалитет, застапување на странски, физички и правни лица, долгорочна производствена кооперација, консигнациона продажба, реекспорт.

Друштвото во платниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските во платниот промет со трети лица, друштвото одговара со својот имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Милан Ѓуровски – управител, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1226/98. (11287)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението Трег. бр. 1483/98, на регистарска влошка бр. 0202648-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на Трговија на мало КОРНЕР 98 Љумније Јусуф Еминовска, ТП Бул. „Јане Сандански“ бр. 9-а лок. 6 Скопје.

Основач Љумније Јусуф Еминовска од Скопје, ул. „Гаврил Константиновиќ“ бр. 63 Скопје.

Дејности: 52.26, 52.33, 52.47.

Трговецот-поединец во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот.

Љумније Јусуф Еминовска е управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1483/98. (11288)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението Трег. бр. 57/98, на регистарска влошка бр. 02002720-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговско друштво за Радио и Телевизија Сител – Силекс, ДООЕЛ – „Градски стадион“ 66 – Скопје.

Дејност: 120350.

Во правниот промет со трети лица Трговското друштво за Радио и Телевизија Сител – Силекс, ДООЕЛ – Скопје настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските во правниот промет одговара со целиот свој имот.

За управител на Трговското друштво за Радио и Телевизија Сител – Силекс, ДООЕЛ – Скопје е именувано лицето Горан Ивановски, дипл. инж.технолог.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 57/98. (11289)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр.1268/98, на регистарска влошка бр. 02002562-8-01-000, го запиша во судскиот регистар основањето на Друштво за производство, трговија и услуги Драгор Стошиќ ДООЕЛ Скопје ул. Струшка бр. 9а.

Дејности: 20.40, 20.51, 20.52, 36.63, 33.10, 33.20, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.43, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.31, 52.32, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 72.50, 73.20, 73.20/1, 74.12, 74.13, 74.14, 74.40, 74.84. надворешна трговија со прехранбени производи надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, консигнациона продажба на странска стока, комисиони рабори, реекспорт.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот. Лице овластено за застапување и претставување на друштвото во внатрешниот и во надворешниот промет е Стошиќ Горан управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег.бр.1268/98, (11292)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1459/98, на регистарска влошка бр. 02002600-6-01-000, го запиша во судскиот регистар запишувањето на ТП Тодоров Тоде Крсте ТП ТРАДИЦИЈА – трговија на мало со обувки кожа гума и пластика ул. Јане Сандански бр 33 Неготино.

Основач: Тодоров Крсте ул. Јане Сандански бр 33 Неготино.

Дејност на фирмата : 070122 – обувки кожа гума и пластика.

Одговорност: За обврските преземени во правниот промет со трети лица ТП одговара лично со целиот свој имот.

Во правниот промет со трети лица ТП настапува во свое име и за своја сметка.

Управител: Тодоров Крсте-управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег.бр.1459/98. (11294)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег.1456/98, на регистарска влошка бр. 02002599-6-06-000, го запиша во судскиот регистар запишувањето на Трговец поединец Елвир Лафи Мустафи ТП ЕСЕН Таксист с.Доброште, Tearце.

Дејност: 060501-Превоз на патници во друмскиот сообраќај, 060502-Превоз на стоки во друмскиот сообраќај, 060602-Превоз на патници со такси автомобили.

Одговорност: Елвир Шафи Мустафи одговара лично со целиот свој имот.

Овластено лице: Овластено лице на ТП ЕСЕН таксист е Елвир Шафи Мустафи, управител со неограничено овластување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег.бр.1456/98. (11295)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр.1898/97, на регистарска влошка бр. 6-02002052-000-06, ја запиша во судскиот регистар, запишување на

трговец поединец, Авто превозник „СТАРТ“ ТП Александар Иванчо Димовски – Скопје ул. Цон Кенеди бр.25/1-14.

Дејности: 060501 – Превоз на патници во друмскиот сообраќај, 060502 – превоз на стоки во друмскиот сообраќај, 060601 – превоз на патници во градскиот и приградскиот сообраќај, 060602 – превоз на патници со такси автомобили.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со целокупниот свој имот Александар Димовски – Управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег.бр.1898/97. (11296)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1180/98, на регистарска влошка бр. 02002547-3-03-000, го запиша во судскиот регистар основањето на Друштво за производство, промет и услуги ЦИКОМ Маја и Миодраг ДОО експорт-импорт, Скопје, ул. „Партизански одреди“ бр.17-2/14.

Претпријатието е основано со Договор за основање бр.1/1 од 06.05.98 год., а содружници се Маја Цидрова и Миодраг Пејковски од Скопје.

Дејност: 013010, 013021, 013022, 013030, 013042, 013043, 013050, 013071, 013072, 013073, 013074, 013091, 013099, 013121, 013122, 050201, 050203, 050209, 050301, 050302, 060502, 060503, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 07026, 080129, 090171, 090179.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег.бр.1180/98. (11297)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1405/98, на регистарска влошка бр. 02002585-8-01-000, го запиша во судскиот регистар основањето на Друштво за производство и трговија ЕЛТРА, Трајан Мојсовски ДООЕЛ експорт-импорт Скопје ул. Томе Арсовски бр. 49 локал 9.

Друштвото е основано со Изјава за основање на ДООЕЛ бр.01-01/98 од 22.05.1998 година, а содружник е Трајан Мојсовски од Скопје.

Дејности: 31.30, 31.40, 31.50, 31.61, 31.62, 32.10, 51.12, 51.31, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.41, 51.43, 51.47, 51.51, 51.52, 51.54, 51.53, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.48, 52.62, 52.63, 52.72, 52.73/1, 52.72/2.

Работи на надворешно-трговскиот промет: посредување, реекспорт, застапување, лизинг. Неограничени овластувања, целосна одговорност. Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет е Ацо Алексоски, управител, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег.бр.1405/98. (11298)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 149/98, на регистарска влошка бр. 02002084-3-10-000, ја запиша во судскиот регистар промената на седиште и управител на Друштвото за маркетинг и промотивни услуги ОВАТИОН АДВЕРТИСИНГ – Драган ДОО експорт импорт Скопје ул. Мито Хаџи Василев бр. 20.

Се врши промена на седиштето па во иднина новото седиште на претпријатието ќе биде на ул. „Коле Неделковски“ бр.23.

Се врши промена на управителот: Се брише Драган Ѓилас управител без ограничување. Да се запише Елена Стефанова – управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег.бр.149/98. (11300)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр.1356/98, на регистарска влошка бр. 02002556-6-09-000, го запиша во судскиот регистар запишувањето на ТП Бифе ТАЈМ АУТ ТП Кипровски Апостол Златко, ул. „Иво Лола Рибар“ бр 32-б Скопје.

Основач на ТП е Златко Кипровски со пријава бр 1 од 18.05.1998 год.

Дејности: 080190.

Во правниот промет со трети лица трговецот-поединец истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските превземени во правниот промет со трети лица одговара лично со целиот свој имот.

Управител на трговецот-поединец е Златко Кипровски без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег.бр.1356/98. (11301)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр.467/98, на регистарска влошка бр. 02002474-6-09-000, го запиша во судскиот регистар основањето на Трговец-поединец „ИНТЕРТУРИЗАМ“ ТП-Туристичка агенција. Ридван Муса Муслиџи ул. „Братство Единство“ бр 14, Куманово.

Дејности: 080201 – туристички агенции.

Управникот Ридван Муслиџи, со стан на ул. „Правда Спасовска бр 51 Куманово, во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските со целокупниот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег.бр.467/98. (11302)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1263/98, на регистарска влошка бр. 02002554-6-09-000 го запиша во судскиот регистар основањето на трговец поединец ТП Бифе ЗОКО ТП Скопје Марјан Љубе Атанасовски ул. „Ристо Татарчев“ бр. 37-6 Скопје.

Дејности: 080190-други угостителски сулуги.

Управител Атанасовски Марјан од с. Црешево ул „Коце Стоилковски“ бр.75-6 Скопје.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целокупниот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег.бр.1263/98. (11303)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег.бр.1407/98, на регистарска влошка бр. 02002587-3-09-000, го запиша во судскиот регистар запишувањето на ТП ЈАДРАН Завршни и занаетчиски работи во градежништвото Мирјанчо Бојан Годосиев ул. „Анри Барис“ бр. 59/3-3 Скопје.

Дејности: 050302 - завршни и занаетчиски работи во градежништвото.

Управител Годосиев Мирјанчо од Скопје, со стан на ул. „Анри Барис“ бр. 69/3-3, без ограничување, во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските со целокупниот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1407/98. (11304)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег.бр.1528/98, на регистарска влошка бр. 02002672-6-01-000, го запиша во судскиот регистар запишувањето на Трговецот поединец МАКСМАЕР – Продавница за

бон на Тодоров Благоја Миле ул. Христо Татарчев бр. 27-а Скопје.

Дејност: 52.46- трговија на мало на метални стоки, градежен материја, бон и стакло.

Управител на трговецот поединец ќе биде Тодоров Миле од Скопје, ул. Марко Орешковиќ 8/2.

Одговорност на трговецот поединец, одговара лично со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1528/98. (11305)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег.бр.1415/98, на регистарска влошка бр. 02002575-6-01-000, го запиша во судскиот регистар основањето на Продавница за разни непрехранбени производи ДРАГОН ТРЕЈД ТП Драган Јордан Димовски ул. Јане Сандански бр. 7 лок. 5 Скопје.

За Трговец поединец се запишува лицето Драги Јордан Димовски од Скопје.

Дејности: 070114, 070128, 070129.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка

Во правниот промет со трети лица одговара со целокупниот свој имот.

Управител без ограничување Драган Димовски.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1415/98. (11307)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег.бр.1211/98, на регистарска влошка бр. 02002548-6-01-000, го запиша во судскиот регистар Трговец поединец СИМОН – Промет на мало во продавница Блашко Кири Јакимов, ул. „Кочо Рацин“ бр. 1 Крива Паланка.

Дејност: 070111-леб, печиво, млеко и млечни производи, 070112- зеленчук, овошје и преработки, 070113- месо, живина, риба, и месни преработки; 070114-разни животни продукти, алкохолни пијалоци и производи за домашна употреба, 070129- тутун и други непрехранбени производи.

Во правниот промет со трети лица, ТП истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица, ТП одговара лично со целокупниот свој имот. Лице овластено за застапување на субјектот на уписот е Блашко Кири Јакимов - управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1211/98. (11308)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег.бр.1081/98, на регистарска влошка бр. 02002335-6-06-000, го запиша во судскиот регистар основањето на трговец-поединец авто такси ЖИВКО ТП Живко Виле Саздов ул. Благоја Стевков 17/3-1 Скопје.

Дејности: 060602- превоз на патници со такси автомобили, 060601 - превоз на патници во градскиот и приградскиот сообраќај, 060501- превоз на патници во друмскиот сообраќај, 060502 - превоз на стока во друмскиот сообраќај, 060503- услуги во друмскиот сообраќај.

Управител Живко Саздов ул. Благоја Стевков 17/3-1 Скопје.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целокупниот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1081/98. (11309)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег.бр.1398/98, на регистарска влошка бр. 02002567-6-06-000, го запиша во судскиот регистар основањето на Трговец-поединец ДАНИ такси превоз Рајко Милутин Раденовиќ ул. Алеско Деминевски 21 бр. 15 Скопје.

Дејности: 60.21; 60.22; 60.23 и 60.24.

ТП во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за сторените обврски одговара со целиот свој имот.

Управител: Рајко Раденовиќ, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1398/98. (11310)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег.бр.1360/98, на регистарска влошка бр. 02002557-6-09-000, го запиша во судскиот регистар запишувањето на Трговец поединец Салон за козметика МЕЛИСА трговец поединец Весна Димитар Јевремовиќ ул. Козле 88 Б-4 л.5 Скопје.

Дејности: 090201 – Берберски, фризерски козметичарски и слични услуги.

Управител: Весна Јевремовиќ без ограничување, ул. Миле Попјорданов бр. 9 Скопје.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара лично со целокупниот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1360/98. (11311)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег.бр.1181/98, на регистарска влошка бр. 02002610-8-01-000, го запиша во судскиот регистар основањето на Друштво за трговија и услуги ГРОМ МГ Ристе ДООЕЛ ул. Ванчо Мицков бр. 97/17 Скопје.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110309, 110903, 110909, 110303, 090124, 090129, 090139, 090189, 070310, 070320, реекспорт.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските на друштвото во правниот промет со трети лица друштвото одговара со свој имот.

Лице овластено за застапување на друштвото во внатрешен и надворешен промет: Ристе Бојаровски- управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1181/98. (11312)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег.бр.1481/98, на регистарска влошка бр. 02002606-6-01-000, го запиша во судскиот регистар трговец поединец Колонијал УНА Ибраим Неби Елези с. Камењане-Камењане.

Дејност: 51.11 – Трговија на мало во продавници, претежно со храна, пијалоци и тутун.

За управител на ТП се одредува лицето Ибраим Неби Елези од с. Камењане-Камењане.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските на ТП во правниот промет со трети лица превземени во текот на работењето одговара Ибраим Неби Елези лично со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1481/98. (11313)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег.бр.1533/98, на регистарска влошка бр. 02002675-6-01-000, го запиша во судскиот регистар трговец поединец Бутик МАЛСИЈА Халим Нухи Османи ул. Мурат Бафтијари бр. 152 Тетово.

Дејност: 52.41- трговија на мало со текстил, 52.42 трговија на мало со облека.

Управител на ТП е Халим Нухи Османи од с. Седлачево - Тетово.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските на ТП во правниот промет со трети лица превземени во текот на работењето одговара ТП Халим Нухи Османи лично со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1533/98. (11314)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1215/98, на регистарска влошка бр. 02002582-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар тп ЕУРО - МС - Колонијал Аврамова Блаже Менче, ул. „Благој Горев“ бр. 69 - Велес.

Седиште: ул. „Благој Горев“ бр. 69 - Велес.

Дејности: 52.1, 52.11 и 52.12.

Во правниот промет со трети лица, тп ќе настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет, тп ќе одговара лично, со целиот свој имот.

Овластено лице за застапување е Аврамова Блаже Менче од Велес - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1215/98. (11325)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 2202/98, на регистарска влошка бр. 1-17233-0-0-0, го запиша во судскиот регистар дополнувањето во надворешен трговски промет на Претпријатието за производство, услуги и трговија на големо и мало „ЕЛ-МОНД-ИН“ до Експорт-импорт, Скопје, ул. „Руди Чаевац“ бр. 46 - Скопје.

Се запишува проширување во надворешен трговски промет и се дополнува со: Меѓународен патен превоз на стоки и патници.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 2202/98. (11326)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 2088/98, на регистарска влошка бр. 1-8229-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач и промена на лице овластено за застапување во внатрешен трговски промет и НТП на Претпријатието за транспорт, угостителство и трговија на големо и мало увоз-извоз „ЈАНПРОМ“ - д.о.о. Скопје, ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 80г, Општина Карпош.

Во претпријатието како основач пристапува Михајловска Даница од Скопје, а истапуваат Михајловски Владе, Михајловска Маја и Михајловска Марина.

Се врши промена на лицето овластено за застапување во внатрешен трговски промет и НТП:

Да се брише Михајловски Владе, директор со неограничено овластување.

Да се запише Михајловска Даница, директор со неограничено овластување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 2088/98. (11327)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 2238/98, на регистарска влошка бр. 1-62325-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач и директор на Претпријатието за трговија и производство „БЕЛТО КОМЕРЦ - 95“ д.о.о. експорт-импорт Скопје, ул. „Демир Трајко“ број 35а Скопје.

Од претпријатието истапува основачот Абдулов Бејтула со одлука.

Се брише досегашниот застапник Абдулов Бејтула, директор со неограничени овластувања, а се запишува Абдулов Абдула, директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 2238/98. (11328)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 76/97, на регистарска влошка бр. 6-02001048-000-01, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејност во работењето во внатрешен трговски промет на Марјан Санде Јанков - тп „МАРЈАН-КОМЕРЦ“ промет на мало со непрехранбени производи, ул. „Трајко Панов“ бр. 15, Велес.

Дејноста се проширува со: 070122, 070123, 070124, 070129.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 76/97. (11329)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 2144/98, на регистарска влошка бр. 1-51817-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатието за внатрешна трговија: „ТАРО-КОМЕРЦ“ доо увоз-извоз, Тетово, ул. „Шв. тан Димов“ бр. 7А.

Се брише Зура Јусуфи, се запишува Шаип Јусуфи.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 2144/98. (11330)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 2146/98, на регистарска влошка бр. 1-13621-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејност на Претпријатието за издавачко-графичка дејност, трговија на големо и мало, увоз-извоз „ДПТК“ во ул. „Јуриј Гагарин“ бр. 17-2-17, Скопје.

Дејноста во внатрешниот трговски промет на претпријатието се проширува со 070131, 070140, 070150, 070227, 070230, 070260 и 120420.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 2146/98. (11331)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 762/96, на регистарска влошка бр. 1-40713-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на „ИНТЕР ЛИНЕР“ д.о.о. Претпријатие за интернационален транспорт и шпедитерски услуги Скопје, ул. „Иво Рибар Лола“, бр. 74/4-1, Скопје.

Се брише Александар Пантевски, се запишува Даворин Пантевски.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 762/96. (11332)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 1724/98, на регистарска влошка бр. 1-58027-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирма, седиште, пристапување на Претпријатието за трговија на големо и мало „ОМЕГА ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ д.о.о. експорт-импорт, ул. „Антон Попов“ 66, Скопје.

Досегашната фирма и седиште се менуваат и во иднина ќе гласат: Претпријатие за трговија на големо и мало „ОМЕГА ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ доо експорт импорт Скопје, ул. „Антон Попов“ 66 Скопје.

Пристапува Тоуроуноглоу Константинов.

Во внатрешниот промет се прошируваат дејностите: 013030, 013030, 013041, 013042, 013043, 013050, 013080, 020121, 020201.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 1724/98. (11333)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 1768/98, на регистарска влошка бр. 1-14890-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на Приватното претпријатие за производство, трговија на големо и мало и услуги извоз-увоз „ЛИВ КОВ“ ц.о. Скопје, ул. „Душан Тасковиќ“ бр. 46/4 Скопје.

Приватното претпријатие за производство, услуги, трговија на големо и мало извоз-увоз „ЛИВ КОВ“ ц.о. Скопје, ул. „Душан Тасковиќ“ 46/4.

Претпријатието го менува овластеното лице Јаневска Дивна, директор без ограничување. Се именува Гајдов Георги – директор, без ограничување.

Во надворешно трговското работење, претпријатието ќе го застапува Гајдов Георги директор, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1768/98. (11334)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението, Трег. бр. 1461/98, на регистарска влошка бр. 02002682-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар упис на трговец поединец ТП РИКИ трговија на мало Ристески Стојан Ристе ул. „Партизански одреди“ кула бр. 23 локал бр. 1, Скопје.

Основач: Ристески Стојан Ристе.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.33.

Ристески Стојан Ристе – управител без ограничување. Во правниот промет со трети лица трговецот-поединец настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица трговецот поединец одговара со целокупниот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1461/98. (11397)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението, Трег. бр. 518/98, на регистарска влошка бр. 02002628-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар упис на трговец поединец Автотакси ТП „КЛИНЧАРСКИ“ Спасов Славко Русе ул. „Ужичка Република“ 76 – Скопје.

Дејности: 060602.

Во правниот промет со трети лица трговецот поединец истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица трговецот поединец одговара со целосен свој имот. Русе Спасов – управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 518/98. (11398)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението, Трег. бр. 1409/98, на регистарска влошка бр. 02002574-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на Автотакси ИБИШ ТП Ибиш Авди Каљиси Бул. Македонско косовска бригада 28 бр. 10 Скопје.

Дејност: 60.22.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара лично со целиот свој имот.

Овластен потписник Каљиси Ибиш – Управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1409/98. (11399)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението, Трег. бр. 1534/98, на регистарска влошка бр. 02002676-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТП фотокопир ЛИБРА – Илчо Богдан Мисерлиовски Скопје. ул. „Партизански одреди“ бр. 21 згр. А-2/1 лок. 2.

Дејности: 93.05, 52.47.

Во правниот промет со трети лица трговецот-поединец настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица трговецот-поединец одговара со целиот свој имот.

Фирмата ќе ја застапува Илчо Богдан Мисерлиовски – управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1534/98. (11400)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението, Трег. бр. 1137/98, на регистарска влошка бр. 02002466-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговец-поединец Авто такси ТОНИ Антон Иван Беришиќ ул. „Исаија Мажовски“ бр. 24/1-8 Скопје.

Дејности: 60.22.

Управител Антон Беришиќ од Скопје ул. Исаија Мажовски бр. 24/1-8.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските со целокупниот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1137/98. (11401)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението, Трег. бр. 1406/98, на регистарска влошка бр. 02002572-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговец поединец Абдула Фети Салихи ПАРИЗ бутик за текстил и конфекција ул. 192 (бит пазар) локал 539, Скопје.

Дејности: 070121, 070122, 070129.

Во правниот промет со трети лица, трговецот поединец одговара лично со целиот свој имот и настапува во свое име и за своја сметка. Абдула Салихи – управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1406/98. (11402)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението, Трег. бр. 1609/98, на регистарска влошка бр. 02002717-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за инженеринг, производство и трговија МАРКОНИ ИНЖЕНЕРИНГ Ленче Стојановска и др. ДОО увоз-извоз Скопје, ул. „Скопска црвена општина“ 66.

Содружници: Претпријатието за меѓународна трговија и консалтинг „Маркони“ доо и Ленче Стојановска од Скопје, ул. Желево бр. 4/2-7.

Дејности: 01.41/1, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 24.51, 24.52, 25.22, 25.24, 28.11, 28.12, 28.21, 28.52, 28.63, 28.72, 28.74, 28.75, 29.11, 29.23, 29.24, 29.52, 29.56, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.40, 36.50, 36.63, 37.20, 40.30, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.24, 51.31, 51.32, 51, 33, 51.34, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.12, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.72, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 61.20, 63.12, 63.21, 63.22, 63.30, 71.10, 71.21, 71.22, 71.32, 71.34, 71.40, 73.10, 73.20/1, 73.20/2, 73.10/1, 73.10/2, 73.20/3, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.70, 74.84, 90.00, 92.34, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување во надворешно трговскиот промет, застапување на странски фирми.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства. Управител Ленче Стојановска, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1609/98. (11403)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението, Трег. бр. 1529/98, на регистарска влошка бр. 02002683-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишува-

њето на Трговец поединец за трговија АЛЕКСЕЈ, Мара Китан Стројмановска ул. „Бојмија“ бр. 1, Скопје.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33.

Управител е Мара Стројмановска од Скопје ул. „Мите Богоевски“ бр. 71-б.

Во правниот промет со трети лица трговецот-поединец истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег.бр. 1529/98. (11404)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението, Трег.бр. 500/98, на регистарска влошка бр. 02002540-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за градежништво, производство, трговија на мало и големо и услуги ФОН Сашо ДООЕЛ експорт-импорт Скопје ул. „Дон Кенеди“ бр. 24 Скопје.

Дејности: 012611, 012612, 012613, 012614, 012615, 012621, 012622, 012623, 012699, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 070320, 080201, 080202, 080121, 080190, 090201, 110109, 110309, 11090. Посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, малограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија, комисијска продажба, продажба на стоки во консигнациони складишта.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег.бр. 500/98. (11405)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението, Трег.бр. 1402/98, на регистарска влошка бр. 02002569-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар како трговец поединец Колонијал ДУРАКУ Мусо Ајет Асани с. Челопек – Брвеница.

Основач: Мусо Ајет Асани од с. Челопек – Брвеница Тетово.

Фирма: ТП Колонијал ДУРАКУ Мусо Ајет Асани с. Челопек – Брвеница.

Седиште: с. Челопек – Брвеница.

Дејност: 52.11.

За управител на ТП се одредува лицето Мусо Ајет Асани од с. Челопек – Брвеница.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица превземени во текот на работењето истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските на ТП во правниот промет со трети лица превземени во текот на работењето одговара Мусо Ајет Асани лично со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег.бр. 1402/98. (11406)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението, Трег.бр. 1549/98, на регистарска влошка бр. 02002684-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар Трговец поединец Трафика ЛИПА Нуриман Ештреф Ибиши ул. Илинденска бр. 55 Тетово.

Основач: Нуриман Ештреф Ибиши од Тетово ул. 175 бр. 42. Тетово.

Фирма: ТП Трафика ЛИПА Нуриман Ештреф Ибиши.

Седиште: Тетово, ул. Илинденска бр. 55.

Дејност: 52.26, 52.47.

За управител на ТП се одредува лицето Нуриман Ештреф Ибиши од Тетово.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

Трговецот поединец за обврските во правниот промет со трети лица превземени во текот на работењето одговара лично со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег.бр. 1549/98. (11407)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението, Трег.бр. 1598/98, на регистарска влошка бр. 02002700-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар трговец поединец Киоск ПАВАКОМ Панче Александар Мишески ул. Браќа Миладинови бр. 400 Тетово.

Основач: Панче Александар Мишески од Тетово ул. 101 бр. 28. Тетово.

Фирма: ТП Киоск ПАВАКОМ Панче Александар Мишески.

Седиште: Тетово, ул. Браќа Миладинови бр. 400.

Дејности: 52.26, 52.47.

За управител се одредува лицето Панче Александар Мишески од Тетово.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските во правниот промет со трети лица превземени во текот на работењето одговара Панче Александар Мишески лично со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег.бр. 1598/98. (11408)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението, Трег.бр. 1630/98, на регистарска влошка бр. 02002718-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар трговец поединец Слаткарница ГАГА Менсур Ештреф Нуриши ул. Маршал Тито бр. 112 Тетово.

Основач: Менсур Ештреф Нуриши од с. М. Речица – Тетово.

Фирма: ТП слаткарница ГАГА Менсур Ештреф Нуриши.

Седиште: Тетово, ул. Маршал Тито бр. 112.

Дејност: 55.30/2.

За управител на ТП се одредува лицето Менсур Ештреф Нуриши од с. М. Речица Тетово.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските на ТП во правниот промет со трети лица превземени во текот на работењето одговара Менсур Ештреф Нуриши лично со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег.бр. 1630/98. (11409)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението, Трег.бр. 1571/98, на регистарска влошка бр. 02002694-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар трговец поединец Бутик МИСИОНИ Исхак Демир Идризи ул. Киро Ристовски Дрнц бр. 33/7 Тетово.

Основач: Исхак Демир Идризи од Тетово, ул. М. Бафтијари бр. 91 Тетово.

Фирма: ТП Бутик МИСИОНИ Исхак Демир Идризи.

Седиште: Тетово, ул. Киро Ристовски Дрнц бл. 33/7.

Дејности: 18.22, 52.41, 52.42.

За управител на ТП се одредува лицето Исхак Демир Идризи од Тетово.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските на ТП во правниот промет со трети лица превземени во текот на работењето одговара Исхак Демир Идризи лично со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег.бр. 1571/98. (11410)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението, Трег.бр. 1482/98, на регистарска влошка бр. 02002706-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар трговец по-

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2442/98, на регистарска влошка бр. 1-43492-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач и промена на лице на Приватното претпријатие за трговија на големо и мало, производство и услуги „ФИТОРИЈА“ ц.о. експорт-импорт село Теарце – Тетовско.

Од претпријатието истапува: Бесими Магбуле.

Да се брише: Бесими Магбуле, а да се запише: Хазари Ирфан – како нов директор со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2442/98. (12579)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2286/98, на регистарска влошка бр. 1-58139-0-0-0, го запиша во судскиот регистар бришењето на Производно, трговско и услужно претпријатие „МОНТАЖА ТРЕЈД“ д.о.о. ул. „Урош Цудовиќ“ бр. 52 – Скопје.

Бришење на производно, трговско и услужно претпријатие „МОНТАЖА ТРЕЈД“ д.о.о. Скопје, ул. „Урош Цудовиќ“ бр. 52, поради припојување кон Претпријатието за трговија и производство „АЛФА“ д.о.о. ул. „Будимпештанска“ бр. 27-а – Скопје со рег. вл. 1-53529-0-0-0-0.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2286/98. (12580)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2285/98, на регистарска влошка бр. 1-53529-0-0-0, го запиша во судскиот регистар припојување и проширување на дејност на Претпријатие за трговија и производство „АЛФА“, д.о.о. ул. „Будимпештанска“ бр. 27-а – Скопје.

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 93.02, 74.70, 74.40, 74.20/3, 73.10/2, 45.45, а се врши припојување на Производно, трговско и услужно претпријатие „МОНТАЖА ТРЕЈД“ д.о.о. ул. „Будимпештанска“ бр. 27, а Скопје, кон Претпријатие за трговија и производство „АЛФА“ д.о.о. ул. „Будимпештанска“ бр. 27-а – Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2285/98. (12581)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2514/98, на регистарска влошка бр. 1-16135-0-0-0, го запиша во судскиот регистар пристапувањето на основач на Претпријатието за производство, трговија, услуги и увоз-извоз „ГАРАНТ КОМЕРЦ“ д.о.о. Скопје, ул. „Христијан Тодоровски Карпош“ бр. 55-б.

На ден 01.06.1998 пристапиле Марин Здравевски и Исмаил Бајрами.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2514/98. (12584)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд во Гостивар објавува дека со решението Ст.бр.64/96 од 29.V.1998 година отвори стечајна постапка над ПТП „Сунај“ од с. Врпчиште.

За стечаен судија е одредена Катица Стојкоска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Василије Василески од Гостивар, ул. „Седек Костоски“ бр.25.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 1.IX.1998 година, во 10,30 часот, во соба број 54 во овој суд.

Од Основниот суд во Гостивар. (13775)

Основниот суд Скопје II – Скопје објавува дека со решението Ст.бр.2335/97 од 8.IV.1998 година отвори стечајна постапка над должникот ППТ „Елик“ од Скопје, ул. „Методи Митевски“ бр.12-4/3.

За стечаен судија е одреден Драган Николовски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Цане Вачков од Скопје, ул. „Крсте Асенов“ бр.12/1/15, телефон 626-049.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 28.IX.1998 година, во 9,35 часот, во барака бр. 4, соба број 5 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (13775)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Ст.бр.927/96 од 27.II.1998 година е заклучена стечајната постапка над должникот Претпријатие за транспорт, промет и услуги „Апо Транс“ експорт импорт, Скопје, ул. „Јордан Хаџи Константинов - Цинот“ бр.3/16 со жиро сметка 40100-601-358605.

По правосилноста на решението должникот ќе се избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (13862)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Ст.бр.657/96 од 05.VI.1998 година е заклучена стечајната постапка над должникот Трг.прет.на големо и мало „Скомак“ извоз увоз, Скопје, ул. „Роберт Кох“ Б-7/2-8 со жиро сметка 40120-601-46096.

По правосилноста на решението должникот ќе се избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (13863)

ЛИКВИДАЦИИ

Основниот суд Скопје I – Скопје објавува дека со решението Л.бр. 8/98 од 22.07.1998 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско претпријатие „ИВИВА“ извоз-увоз ДОО – Скопје ул. „Салвадор Аљенде“ број 4-а, жиро сметка 40100-601-267009.

За ликвидатор се определува лицето Ацевски Зоран од Скопје, ул. „Њуделхиска“ број 2/4-21 – Скопје, именуван од претпријатието.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према должникот во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (13315)

Основниот суд Скопје I – Скопје објавува дека со решението Л.бр.5/98 од 10.07.1998 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско друштво за промет, услуги и градба „Керамика Комерц“ Боби и др. ДОО експорт-импорт ул. „Новопроектирана“ бб, со жиро сметка 40100-601-386080.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службени весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази најдоцна во рок од 3 месеци од објавата.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите спрема друштвото во ликвидација, најдоцна во рок од 3 месеци од објавата.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје.

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните печати:

Тркалезен печат и штембил под назив: "Претпријатие за трговија и производство увоз-извоз "ПЕ-НИ" Ц.О. - Скопје". (13819)

Тркалезен печат под назив: "Претпријатие за производство, промет, посредување и услуги "Ебру" увоз-извоз - Скопје". (13795)

Тркалезен печат под назив: "Трговско друштво за странски јазици и превод Оливера Трајковска и други "Глобус - јазично студио" д.о.о., Скопје. (13836)

Тркалезен печат под назив: "Претпријатие за производство трговија, угостителство и туризам на големо и мало увоз извоз "НЕЦ" п.о. - Скопје". (13864)

Тркалезен печат под назив: "Претпријатие за промет на големо и мало експорт-импорт "Дура-Комерц" ц.о. - Скопје". (13912)

Се огласуваат за неважни следните документи:

Пасош бр.873523/96, издаден од ГУВР - Скопје на име Антуанета Киш, ул. "Јане Сандански" бр.40/27, Скопје.

Пасош бр.284343/94, издаден од ГУВР - Скопје на име Ивановски Антонио, ул. "Н.Фронт" бр. 31/9, Скопје.

Пасош бр.1106052/98, издаден од ГУВР - Скопје на име Мишковски Васил, ул. "И.Цанка" бр. 53-а, Скопје.

Пасош бр. 1023561/97, издаден од УВР - Куманово на име Божиновски Тони, нас. Железничка Станица бр. 116, Куманово. (13796)

Пасош бр.678281/95, издаден од ГУВР - Скопје на име Тодоровиќ Милена, ул. "Коста Новаковиќ" бр.42-2/5, Скопје. (13798)

Пасош бр.704193/95, издаден од ГУВР - Скопје на име Велковски Томче, ул. "10" бр.13, с.Јурумлери, Скопје.

Пасош бр.602771/95, издаден од ГУВР - Скопје на име Мевљудин Селмани, с. Чајлане, Скопје. (13800)

Пасош бр.111097/93, издаден од УВР - Куманово на име Османи Ниметула, ул. "Крсте Мисирков" бр.36, Куманово. (13802)

Пасош бр.0114204/93, издаден од ОВР-Виница на име Кушовска Веселинка, ул. "А. Винички" бр.69, Виница.

Пасош бр.0114201, издаден од ОВР - Виница на име Кушвски Јордан, ул. "Ангел Винички" бр.69, Виница.

Пасош бр.0282762, издаден од ГУВР - Скопје на име Ана Шишковска, с. Мирковци, Скопје. (13806)

Пасош бр.0941083, издаден од Амбасадата на РМ во Рим - Италија на име Јакупи Шабан, с. Ново Село Ц, Тетово. (13807)

Пасош бр.1063207/97, издаден од УВР - Тетово на име Кадрија Јусуф, с. Требош, Тетово. (13808)

Пасош бр.0769190 на име Бајрамовски Љуан, Дебар.
Пасош бр.538208/94, издаден од ГУВР - Скопје на име Блажевски Бранко, ул. "Петро Наков" бр. 62, Скопје.

Пасош бр.0143705, издаден од ОВР - Велес на име Ѓорѓиев Владимир, ул. "Ленинова" бр. 16/2-9, Велес.

Пасош бр.685858/95, издаден од ГУВР - Скопје на име Јачева Маја, ул. "Козара" бр.68-3/29, Скопје. (13823)

Пасош бр.355138/94, издаден од ГУВР - Скопје на име Миндошев Ристо, ул. "В. Мачуковски" бр. 3/3/17, Скопје. (13824)

Пасош бр.542888/94, издаден од ГУВР - Скопје на име Ковачи Цемаил, с. Рашче, Скопје. (13831)

Пасош бр.0354849/95, издаден од ГУВР - Скопје на име Ваклински Јован, ул. "Бранислав Нушиќ" бр. 4, Скопје.

Пасош бр.0153153/93, издаден од ГУВР - Скопје на име Исмани Амет, с. Глумово, Скопје. (13833)

Пасош бр.208616/94, издаден од ГУВР - Скопје на име Бајрам Зеќири, с. Глумово, Скопје. (13834)

Пасош бр.784909/96, издаден од ГУВР - Скопје на име Демески Садетин, с. Батинци, ул. "5" бр.30-а, Скопје.

Пасош бр.132564/93, издаден од ГУВР - Скопје на име Насковска Габриела, ул. "Жан Жорес" бр. 7-а, Скопје. (13837)

Пасош бр.1064396/97, издаден од ГУВР - Скопје на име Сали Роберт, ул. "Шуго Оризари" бр.12-а, Скопје.

Пасош бр.977387/97 со малолетно дете Исмаил Емрен издаден од ГУВР - Скопје на име Исмаил Зухра, ул. "1213" бр. 16, Скопје. (13839)

Пасош бр. 1000434/97, издаден од ГУВР - Скопје на име Исмаил Сеад, ул. "1213" бр.16, Скопје. (13840)

Пасош бр. 155169/93, издаден од ГУВР - Скопје на име Исмаил Исмет, ул. "1213" бр. 16, Скопје. (13841)

Пасош бр. 133711/93, издаден од ГУВР - Скопје на име Бајрамша Исмаил, ул. "Виетнамска" бр. 15, Скопје.

Пасош бр. 0535805/94, издаден од ГУВР - Скопје на име Исмаил Мевлида, ул. "Виетнамска" бр. 15, Скопје.

Пасош бр.864670/96, издаден од ГУВР - Скопје на име Речи Магбуле, ул. "Руфат Бурџевски" бр.67, Скопје.

Пасош бр.164562/94, издаден од УВР - Тетово на име Маџар Иван, Об. "Иван Новаковиќ" бб - Суто Море.

Пасош бр.164563/94, издаден од УВР - Тетово на име Маџар Лујза, Об. "Иван Новаковиќ" бб - Суто Море.

Пасош бр. 247761/94, издаден од УВР - Тетово на име Маџар Марко, Об. "Иван Новаковиќ" бб - Суто Море.

Пасош бр.627725/95, издаден од ГУВР - Скопје на име Целадин Мустафа, ул. "Александар Бујнов" бр.8/7, Скопје. (13851)

Пасош бр.87822, издаден од ОВР - Гостивар на име Усеини Јетон, с. Беловиште, Гостивар. (13852)

Пасош бр.744464, издаден од УВР - Куманово на име Исмаили Хирије, ул. "Кирил и Методиј" бр.2-а, Куманово. (13853)

Пасош бр.0573160/95, издаден од ГУВР - Скопје на име Ристовски Доне, ул. "Михаил и Ефтихиј" бр.34, Скопје. (13854)

Пасош бр.11049053/97, издаден од ГУВР - Скопје на име Хајрије Емини, с. Арачиново, ул. "80" бр.3, Скопје.

Пасош бр.0815995/95, издаден од ГУВР - Скопје на име Хисен Срмајете, ул. "2" бр. 25-с. Кондово, Скопје.

Пасош бр.0448780, издаден од ГУВР - Скопје на име Јовановски Драган, ул. "Василије Ѓуровиќ" бр.12, Скопје.

Пасош бр.402549 на име Алими Зејни, с. Дебреше, Гостивар. (13865)

Пасош бр.1057775, издаден од ОВР - Кочани на име Хаџи Минтас Вели, ул. "Митко Бекарски" бр.36, Кочани. (13866)

- Пасош бр.203850/94, издаден од ОВР - Куманово на име Милевски Свето, ул. "1" бр. 12, нас. Иго Тричковиќ, Куманово. (13868)
- Пасош бр.069919 на име Адеми Елмира ул. "Железничка" бр.3, Гостивар. (13869)
- Пасош бр.194315 на име Адеми Алмедина ул. "Железничка" бр. 3, Гостивар. (13870)
- Пасош бр.194316 на име Адеми Тала ул. "Железничка" бр.3, Гостивар. (13871)
- Пасош бр.696030, издаден од УВР - Струмица на име Новоселски Јованчо, с. Василево 222, Струмица. (13874)
- Пасош бр.1093608/98, издаден од ОВР - Делчево на име Лазаревски Николчо, ул. "Острец" бр.73, Делчево.
- Пасош бр.345123/94, издаден од УВР - Куманово на име Цветковска Маја, ул. "Есперанто" бр.6, Куманово.
- Пасош бр.345123/94, издаден од УВР - Куманово на име Цветковска Маја, ул. "Есперанто" бр. 6, Куманово.
- Пасош бр.215111/94, издаден од ГУВР - Скопје на име Дуев Ратко, бул. "АВНОЈ" бр.20-1/5, Скопје. (13882)
- Пасош бр.086529/93, издаден од УВР - Тетово на име Шабани Ферат, с. Боговиње, Тетово. (13886)
- Пасош бр.704554/95, издаден од ГУВР - Скопје на име Шуку Кренар, ул. "Методи Митевски" бр.12-1/6, Скопје. (13892)
- Пасош бр.0320575, издаден од ГУВР - Скопје на име Миљаим Саити, с. Глугово, Скопје. (13894)
- Пасош бр.962691, издаден од УВР - Тетово на име Османи Скелзен, с. Сенокос, Гостивар. (13895)
- Пасош бр. 0374587/94, издаден од ОВР - Делчево на име Атанасова Стефанка, ул. "Македонија" бр.41, Делчево. (13936)
- Чекови 0000017436273 и 0000017436274, од тековна сметка бр.4185/53, издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје на име Стефановски Киро, ул. "Вија Игнатија" бр.24/5, Скопје. (13815)
- Чекови бр. 0003930006 и 0003929989, од тековна сметка бр.0012583407 издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Хасиќ Хадија, с. Љубош, ул. "3" бр.40, Скопје. (13816)
- Чекови од бр. 0001882064 до 0001882071 и бр. 0003754857, од тековна сметка бр.0071641.66, издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Хорват Сула, ул. "Дебарца" бр. 58-а, Скопје. (13817)
- Чекови од бр. 0003939202 до 0003939207 и бр. 0004237166, од тековна сметка бр.0109843.54, издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Јовчева Перса, ул. "Серава" бр. 142, Скопје. (13822)
- Чекови од бр.0003977716 до 0003977725, од тековна сметка бр.0004914341, издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Куртишова Кумрие, ул. "Костурска" бр. 2-3/12, Скопје. (13825)
- Чекови бр.0003910969, 0003192041, 0003192043, 0001973440, 0001973441 и 0001356644, од тековна сметка бр.0091153.75, издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Петровска Борјанка, ул. "Н.Фронт" бр. 29/28, Скопје. (13828)
- Чек бр.0004112037, од тековна сметка бр.0071463.86, издаден од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Глушкиниќ Раде, Скопје. (13845)
- Чекови чековите од бр. 2857412 до 2857415, од тековна сметка бр.119752-63, издаден од Комерцијална банка АД - Скопје на име Саздов Љупчо, Скопје објавени во "Службен весник на РМ" бр. 63 од 3.12.1997 година под бр. 17660 се сторнира. (13884)
- Работна книшка и здравствена легитимација на име Моме Милковски, нас. Стајковци, Скопје. (13790)
- Работна книшка на име Ратко Рајчевски, Скопје.
- Работна книшка објавена во "Службен весник на РМ" бр.34/98 од 17.07.1998 година под бр. 12963 на име Грујоски Зоран, Скопје се сторнира. (13801)
- Работна книшка на име Стојан Наков, ул. "Сава Михајлов-2" бр. 10, Скопје. (13821)
- Работна книшка на име Цветан Цветковски ул. "1102" бр.16а, Скопје. (13826)
- Работна книшка на име Пемба Климентиќ, Скопје.
- Работна книшка, издаден во Битола на име Ѓоревски Стојан, Скопје. (13846)
- Работна книшка на име Велко Серафимовски, Скопје
- Работна книшка на име Гаши Бедри, Скопје. (13857)
- Работна книшка на име Сулејмани Саиде, Скопје.
- Работна книшка на име Драгојловиќ Марија, Скопје.
- Работна книшка на име Селим Хамди, с. Огњанци, Скопје. (13876)
- Работна книшка на име Незиров Исмет, с.Идризово, Скопје. (13880)
- Работна книшка на име Шаип Емини, Скопје. (13883)
- Работна книшка на име Силјаноска Даниела, Скопје.
- Свидетелство издадено од ДЕТУ "К.Ј.Питу" - Прилеп на име Андреска Андријана, ул. "Ѓорѓи Димитров" бр.95 Прилеп. (13812)
- Свидетелство за II година, издадено од Тех. учил. "Наце Буѓони" - Куманово на име Исени Локман, с.Отља, Куманово. (13867)
- Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од ОУ "А.С. Макаренко" - Драчево - Скопје на име Хајриз Казим, Скопје. (13872)
- Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Работнички универзитет "Кочо Рацин" - Скопје на име Селим Хамди, с.Огњанци, Скопје. (13877)
- Свидетелство за II година, издадено од ЕТУЦ "Кузман Јосифовски-Питу" - Прилеп на име Милошевска Гордана, с. Дебреше, Прилеп. (13889)
- Свидетелства од I, II, III, IV година и диплома, издадени од ПТТ и Сообраќаен центар "Владо Тасевски" - Скопје на име Ајла Корбајрами, Скопје. (13891)
- Штедна книшка бр.021-0184751/3 на име Кочаров Ѓорѓи, ул. "Герас Цунев" бр. 23, Струмица. (13873)
- Чекови, бр. 0001987880 од бр. 0003950246 до 0003950268, издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Аспасија Хаџишче, бул. "ЈНА" бр.15/2-2, Скопје. (13789)
- Чекови од бр. 1519945 до 1519952 и од бр.1528746 до 1528755 на име Галапчева Стојка, ул. "К.Маркс" бр.6, Кочани. (13797)
- Чекови бр. 42881/16 од бр. 0003922452 до 0003922466; од бр. 0004288566 до 0004288575 и бр. 0001714164, издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Дамјановски Владимир, ул. "Христо Смирненски" бр.5-а, Скопје. (13813)
- Чекови бр.0000244809 и бр. 0004083745, 0004083746, 0004083749, 0004083750 и 0004083752, од тековна сметка бр.5993946, издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Поповска Марија, ул. "Орце Николов" бр. 178-б, Скопје. (13818)
- Чек бр.10003948182, од тековна сметка бр. 0012998397 издаден од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Јане Станковски, Скопје. (13859)
- Чекови бр.10003961436 и 10003961437, од тековна сметка бр.0006407524, издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Ѓоргиева Пиха, Скопје. (13878)

Чек 02128430, од тековна сметка бр.9906-19, издаден од Комерцијано Инвестициона банка - Куманово на име Весна Цветковиќ, ул. "Ј. Илиевски" бр.4, Куманово.

Решение престанок со работа од 01.01.1998 година на име Енвер Осман, ул. "Лука Геров" бр.24-а, Скопје.

Пасош бр.1049208, издаден од ГУВР - Скопје на име Нухију Шаби ул. "Рифат Бурџевиќ" бр.72, Скопје. (13904)

Пасош бр.716013, издаден од УВР - Велес на име Ципунов Илија, ул. "Св. Климент" бр. 22, Велес. (13905)

Пасош бр.159607/94, издаден од ГУВР - Скопје на име Дациќ Сабрија, ул. "Алберт Станиќ" бр. 32, Скопје.

Пасош бр.147939/93, издаден од УВР - Тетово на име Хамзаи Бујар, ул. "К.Ј. - Питу" бр. 122, Тетово. (13909)

Пасош бр.836966/96, издаден од ГУВР - Скопје на име Бекир Исеин, ул. "Боро Менков" бр.1/5/3, Скопје.

Пасош бр.914591, издаден од ОВР - Демир Хисар на име Ресуловски Садула, ул. "Јонче Мурџевски" бр.38, Битола. (13921)

Пасош бр. 981290/97, издаден од ОВР - Струга на име Милеска Павлина, ул. "Климетица" бр.2, Струга. (13922)

Пасош бр.327321/94, издаден од ГУВР - Скопје на име Каљиси Ечерем, бул. "Мак. Косов. бригада" -28/3, Скопје. (13923)

Пасош бр.0240799/94, издаден од ОВР - Крива Паланка на име Петковиќ Зоран, ул. "Димитар Арсов" бр.8, Крива Паланка. (13927)

Пасош бр.0340865/94, издаден од ОВР - Ресен на име Темелковска Нада, ул. "Наум Веслиевски" бр. 46/36, Ресен. (13928)

Пасош бр.558311/95, издаден од ОВР - Куманово на име Сакипи Шерефедин, с. Оризари, Куманово. (13929)

Пасош на име Алија Пимедин, с. Урвиш, Тетово.

Пасош на име Ј. Кушовски, Винаца. (13931)

Пасош бр. 11888 на име Горге Темелков, Радовиш.

Пасош бр.065388/93 на име Велковски Златко, Берово. (13933)

Пасош бр.73471 на име Емурлаи Сервет, ул. "Благоја Тоска" бр.135, Тетово. (13934)

Чекови од бр. 40003943658 до 40003943662, од тековна сметка бр.0003966365, издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Стефановски Славко, Скопје.

Чек бр. 0060003348576, од тековна сметка бр. 001089687, издаден од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Георгиевска Бранислава, Скопје. (13908)

Чекови од бр. 0003260366 до 0003260377 од бр. 0003229336 до 0003229344, од тековна сметка бр. 0129283.90, издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Колевска Пандура, Скопје. (13910)

Чекови од бр. 0000416457 до 0000416463, од тековна сметка бр.00000206-99, издадени од Македонска банка - Скопје на име Стерјовски Орце, Скопје. (13915)

Чекови бр.140000001144 и 140000001145, од тековна сметка бр.5916160, издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Карајновски Глигур, Скопје. (13924)

Работна книшка издадена во Прилеп на име Јованоски Богоја, Скопје. (13911)

Работна книшка на име Јадранка Павловска (Атанасовска), Скопје. (13920)

Свидетелство за степен на стручна подготовка, издадено од УСО "Горче Петров" на име Јовановски Славчо, с. Конопница, Крива Паланка. (13902)

Свидетелство за VII одделение, издадено од ОУ "Стив Наумов" - Скопје на име Крстевски Александар, Скопје. (13906)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од ОУ "Васил Главинов" - Скопје на име Нехат Лиман, Скопје. (13914)

Свидетелство, издадено од ОУ "Терфејус" - Скопје на име Мутерем Рамадан, ул. "Чаирска" бр.82, Скопје.

Ученичка книшка, издадена од УЦСО "Цар Самоил" - Ресен на име Сотировска Димитар Билјана, ул. "Кузман Јосифовски" бр.6, Ресен. (13901)

Штедна книшка бр.617657/95, издадена од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Серафимовски Ристо, ул. "11 Октомври" бр. 44-3/2, Скопје. (13913)

ОБЈАВИ

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал ЗИК „Куманово“ А.Д.-Куманово

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 24.07.1998 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: откуп на претпријатието.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „III-МУБ“ бр.17, Куманово, во време од 10 до 14 часот.

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 42, став 2 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на ДСУ „Наум Наумовски – Борче“ – Крушево, објавува

БАРАЊЕ БР. 1/98

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНИ РАБОТИ

1. ОПШТИ УСЛОВИ

1.1. НАБАВУВАЧ: ДСУ „Наум Наумовски – Борче“ – Крушево, ул. „Маршал Тито“ бб.

1.2. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА: Уредување на влезна партија, скали и дел од дворна површина во ДСУ „Наум Наумовски – Борче“ – Крушево.

1.3. Обемот на градежните работи даден е во тендерската документација за објектот.

1.4. Повикот е јавен, отворен и анонимен.

1.5. Право на учество имаат сите физички и правни лица регистрирани за ваков вид дејност, чие седиште е во Република Македонија.

1.6. Критериуми за избор на најповолен понудувач се: цена, рок, начин на плаќање и документот за бонитет.

1.7. Отворањето на понудите ќе се изврши без присуство на понудувачите.

2. РОКОВИ

2.1. Рок на важност на понудата: 10 дена од денот на отворањето на понудите.

2.2. Рок на поднесување на понудите: 5 дена од денот на објавувањето на барањето.

3. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Тендерската документација со скицата на градежниот објект може да се види и подигне во ДСУ „Наум Наумовски-Борче“ – Крушево.

4. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

4.1. Понудите треба да содржат единечни цени по позиции и вкупна цена на понудата, према тендерот, изразена во денари.

4.2. Начин на плаќање.

4.3. Рок на изведување на предметните работи и гаранција на квалитетот на изведените работи.

4.4. Понудувачите се должни со понудите да приложат и референц листа за досега изведени работи од ваков вид.

5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Понудите се доставуваат во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од одговорното лице на субјектот.

5.2. Понудата треба да ги содржи сите податоци назначени во повикот.

5.3. Понудите се доставуваат по пошта или со предавање во архивата на ДСУ „Наум Наумовски-Борче“ – Крушево, ул. „Маршал Тито“ бб.

5.4. Понудата и другата документација се доставува согласно членовите 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

5.5. Понудувачите кон понудата задолжително да ја достават и следната придружна документација:

– извод од регистрација на дејноста.

– документ за бонитет од носителот на платниот промет, и

– изјава дека понудувачот не е под стечај, потпишано од одговорното лице на понудувачот.

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

6.1. Понудите кои не се предадени во рокот, како и оние кои не се изработени според позициите на барањето, нема да бидат разгледани.

6.2. Секој субјект може да учествува само со една понуда.

Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон: 098-477-073.

Министерството за здравство – Фондот за здравствено осигурување – Скопје, врз основа на член 18 став 2 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98), го издава следното

С О О П Ш Т Е Н И Е

Јавното отворање на понудите по Јавниот повик бр. 02-6252 (со предмет на набавка: масло за горење – мазут и екстра лесно), објавен во весникот „Нова Македонија“ од 06.08.1998 година и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 41 од 14.08.1998 година, се поместува од 26.08.1998 година на 01.09.1998 година во исто време и на исто место.

Исто така со ова се продолжува и рокот за поднесување на понудите заклучно до 01.09.1998 година до 10,00 часот.

Министерство за здравство
Фонд за здравствено осигурување – Скопје

К О Н К У Р С И

Врз основа на член 141 став 3 од Законот за вршење на нотарските работи („Службен весник на РМ“ 59/96), Министерството за правда, распишува

О Г Л А С ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ КАНДИДАТИ ЗАИНТЕРЕСИРАНИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА НОТАРСКИОТ ИСПИТ

Секој заинтересиран кандидат треба да ги исполнува следните услови:

– да е дипломиран правник и

– да има работно искуство на правни работи најмалку пет години.

Кандидатот е потребно да ги достави следните документи:

– диплома за завршен Правен факултет;

– уверение со кое ќе докаже дека има работно искуство на правни работи најмалку 5 години и тоа со опис и попис според Правилникот за систематизација на работните места;

– уверение ако имаат положено правосуден испит;

– молба за задолжителна административна такса од 50 денари и во која читко ќе бидат наведени личните генералии, адреса, број на телефон, број на лична карта и единствениот матичен број.

На денот на одржувањето на писмениот дел од испитот, секој кандидат треба да достави уплатница во износ од 3.000, 00 денари на жиро сметка 40100-788-84 за полагање на нотарски испит на име на средства на Министерството за правда – Скопје.

Потребните документи (оригинал или оригинално заверено фотокопије) се поднесуваат во архивата на Министерството за правда најдоцна 10 дена пред денот на полагањето на испитот.

Нотарскиот испит (писмениот дел) се закажува за:

09.09.1998 година во 13,00 часот

09.10.1998 година во 13,00 часот

10.11.1998 година во 13,00 часот

08.12.1998 година во 13,00 часот

Испитот се одржува во просториите на Апелациониот суд во Скопје – Голема сала.

Министерство за правда

С О Д Р Ж И Н А

1152. Одлука за определување на услови за градба за објектот „Сепарација со други придружни објекти (монтажни авто-приколки и полско ВЦ)“, што ќе служат за површинска експлоатација на минерална сировина – варовник од лежиштето „Добарски Жеден“, што треба да се гради на КП бр. 1, КО „Добарце“, во м.в. „Жеден“, на подрачјето на општината Желино 2237
1153. Решение за одобрување употреба на учебникот за англиски јазик „Open Doors“ за V одделение 2237
1154. Решение за одобрување употреба на учебници за III одделение 2237
1155. Одлука за регресирање на дел од каматата по користени кредити за реализација на инвестициони кредити за реконструкција и модернизација или за нови производни капацитети 2238
- Исправка на Одлуката за определување на услови за градба на објектот Рудник за мермер „Бела Пола“ со придружни објекти, што треба да се гради на подрачјето на општината Долнени 2240